



**Македонски Телеком АД – Скопје**

Финансиски извештаи

за годината којашто завршува на

31 декември 2015

Со извештај на независниот ревизор

## Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Извештај за финансиската состојба | 1 |
| Извештај за сеопфатна добивка     | 2 |
| Извештај за парични текови        | 3 |
| Извештај за промени во главнината | 4 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 5 |

## **Извештај на независниот ревизор**

*До Управниот Одбор и Акционерите на Македонски Телеком АД - Скопје*

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје, кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2015 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### **Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи**

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **Мислење**

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2015 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

## **Други прашања**


Компаративните информации заклучно со, и за годината која завршува на 31 декември 2014 година не се ревидирани.


## **Извештај за останати правни и регулаторни барања**

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Македонски Телеком АД – Скопје, кои се одобрени од страна на Одборот на Директори на Македонски Телеком АД – Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Македонски Телеком АД – Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година.

  
Љубе Ѓеорѓиевски  
Управител

  
Љубе Ѓеорѓиевски  
Овластен ревизор

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје, 19 февруари 2016 година

Извештај за финансиската состојба

| Во илјади денари  | Белешка | На 31 декември    |                   |
|---|---------|-------------------|-------------------|
|   |         | 2015              | 2014              |
| <b>Средства</b>   |         |                   |                   |
| <b>Тековни средства</b>   |         |                   |                   |
| Парични средства и еквиваленти на паричните средства                    | 5       | 1.550.123         | 1.450.018         |
| Депозити во банки   | 6       | -                 | 1.418.676         |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања                            | 7       | 3.469.621         | 3.420.937         |
| Побарувања за данок на добивка  |         | 12.646            | -                 |
| Побарувања за останати даноци   | 8       | 12.581            | 11.672            |
| Залихи  | 9       | 418.124           | 444.265           |
| Средства расположливи за продажба                                       | 10      | 65.853            | 145.816           |
| <b>Вкупно тековни средства</b>  |         | <b>5.528.948</b>  | <b>6.891.384</b>  |
| <b>Нетекновни средства</b>  |         |                   |                   |
| Недвижности, постројки и опрема   | 11      | 11.315.049        | 11.505.380        |
| Аванси за недвижности, постројки и опрема                               |         | 2.959             | 2.811             |
| Нематеријални средства  | 12      | 2.215.843         | 2.310.197         |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања                            | 7       | 407.520           | 363.387           |
| Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата |         | 47.987            | 44.549            |
| Останати нетекновни средства  |         | 6.750             | 612               |
| <b>Вкупно нетекновни средства</b>                                       |         | <b>13.996.108</b> | <b>14.226.936</b> |
| <b>Вкупно средства</b>  |         | <b>19.525.056</b> | <b>21.118.320</b> |
| <b>Обврски</b>  |         |                   |                   |
| <b>Тековни обврски</b>  |         |                   |                   |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски                               | 13      | 4.782.086         | 4.019.481         |
| Обврски за данок на добивка   |         | -                 | 176.682           |
| Обврски за останати даноци  | 8       | 65.547            | 56.215            |
| Резервирања за останати обврски и плаќања                               | 14      | 164.788           | 252.744           |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>   |         | <b>5.012.421</b>  | <b>4.505.122</b>  |
| <b>Нетекновни обврски</b>   |         |                   |                   |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски                               | 13      | 391.403           | 470.767           |
| Резервирања за останати обврски и плаќања                               | 14      | 67.991            | 60.356            |
| <b>Вкупно нетекновни обврски</b>  |         | <b>459.394</b>    | <b>531.123</b>    |
| <b>Вкупно обврски</b>   |         | <b>5.471.815</b>  | <b>5.036.245</b>  |
| <b>Капитал</b>  |         |                   |                   |
| Акционерски капитал   |         | 9.583.888         | 9.583.888         |
| Премија за издавање акции   |         | 540.659           | 540.659           |
| Сопствени акции   |         | (3.738.358)       | (3.738.358)       |
| Законски резерви  |         | 1.237.534         | 1.237.534         |
| Ревалоризациони резерви   |         | 867.477           | 872.842           |
| Останати резерви  |         | 22.291            | 22.291            |
| Акумулирана добивка   |         | 5.539.750         | 7.563.219         |
| <b>Вкупно капитал</b>   | 15      | <b>14.053.241</b> | <b>16.082.075</b> |
| <b>Вкупно капитал и обврски</b>   |         | <b>19.525.056</b> | <b>21.118.320</b> |

Овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на раководството на Македонски Телеком АД – Скопје на 19 февруари 2016 година, и се предмет на разгледување и одобрување од Одборот на директори на 25 февруари 2016 година и од акционерите на денот кој дополнително ќе се одреди.

Андреас Маерхофер  
 Главен извршен  
 директор

Жарко Луковски  
 Главен оперативен  
 директор

Славко Пројќоски  
 Главен директор за  
 финансии

Горан Тиловски  
 Директор за  
 сметководство и даноци  
 Овластен сметководител  
 Рег. Бр. 11-2504/2

Извештај за сеопфатна добивка

| Во илјади денари                                    | Белешка | За годината завршена на 31 декември |                    |
|---|---------|-------------------------------------|--------------------|
|   |         | 2015                                | 2014               |
| <b>Приходи</b>                                      | 16      | 10.671.045                          | 11.128.227         |
| Амортизација  |         | (2.378.662)                         | (2.406.681)        |
| Трошоци за вработените                              | 17      | (1.219.485)                         | (1.225.870)        |
| Плаќања кон останати оператори                      |         | (1.031.341)                         | (996.060)          |
| Останати расходи од работењето                      | 18      | (4.376.789)                         | (4.281.489)        |
| <b>Трошоци од работењето</b>                        |         | <b>(9.006.277)</b>                  | <b>(8.910.100)</b> |
| Останати оперативни приходи                         | 19      | 29.774                              | 50.015             |
| <b>Оперативна добивка</b>                           |         | <b>1.694.542</b>                    | <b>2.268.142</b>   |
| Расходи од финансирање                              | 20      | (63.458)                            | (132.987)          |
| Приходи од финансирање                              | 21      | 47.929                              | 41.791             |
| <b>Расходи од финансирање - нето</b>                |         | <b>(15.529)</b>                     | <b>(91.196)</b>    |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                     |         | <b>1.679.013</b>                    | <b>2.176.946</b>   |
| Данок на добивка                                    | 22      | (204.330)                           | (754.265)          |
| <b>Добивка за годината</b>                          |         | <b>1.474.683</b>                    | <b>1.422.681</b>   |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>         |         | <b>1.474.683</b>                    | <b>1.422.681</b>   |
| <b>Информација за заработката по акција:</b>        |         |                                     |                    |
| Обична и разводнета заработка по акција (во денари) |         | 17,10                               | 16,49              |

Извештај за парични текови

| Во илјади денари   | Белешка  | За годината завршена на 31 |                    |
|--|----------|----------------------------|--------------------|
|  |          | 2015                       | декември<br>2014   |
| <b>Оперативни активности</b>   |          |                            |                    |
| Нето добивка пред оданочување  |          | 1.679.013                  | 2.176.946          |
| Корекции за:   |          |                            |                    |
| Амортизација   |          | 2.378.662                  | 2.406.681          |
| Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност                          | 18       | 2.474                      | 11.587             |
| Добивка од промена на објективната вредност на финансиските средства                 | 21       | (8.750)                    | (794)              |
| Исправка на вредноста на побарувања од купувачи и останати побарувања                | 18       | 77.789                     | 41.999             |
| Нето зголемување на резервирања  | 14       | 24.836                     | 160.023            |
| Нето добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема                          | 19       | (12.357)                   | (13.715)           |
| Приходи од дивиденди   | 21       | -                          | (131)              |
| Расходи од камати  | 20       | 48.625                     | 117.514            |
| Приходи од камати  | 21       | (34.546)                   | (32.763)           |
| Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства |          | (3.293)                    | 1.112              |
| <b>Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал</b>     |          | <b>4.152.453</b>           | <b>4.868.459</b>   |
| Намалување /(зголемување) на залихите  |          | 23.667                     | (43.765)           |
| Зголемување на побарувањата  |          | (189.034)                  | (328.933)          |
| Зголемување на обврските   |          | 82.594                     | 572.634            |
| <b>Парични средства добиени од работењето</b>  |          | <b>4.069.680</b>           | <b>5.068.395</b>   |
| Платени камати   |          | (15.797)                   | (42.108)           |
| Платени даноци   |          | (393.658)                  | (579.797)          |
| <b>Паричен тек добиен од оперативни активности</b>                                   |          | <b>3.660.225</b>           | <b>4.446.490</b>   |
| <b>Инвестициони активности</b>   |          |                            |                    |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема   |          | (1.446.518)                | (1.597.600)        |
| Набавка на нематеријални средства  |          | (476.678)                  | (411.359)          |
| Наплатени заеми  |          | 16.692                     | 5.121              |
| Приливи по основ на депозити во банки  |          | 1.413.360                  | 1.554.962          |
| Одливи по основ на депозити во банки   |          | -                          | (1.413.362)        |
| Приливи од дивиденди   |          | -                          | 131                |
| Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема                               |          | 100.844                    | 57.571             |
| Примени камати   |          | 39.862                     | 37.736             |
| <b>Паричен тек користен во инвестициони активности</b>                               |          | <b>(352.438)</b>           | <b>(1.766.800)</b> |
| <b>Финансиски активности</b>   |          |                            |                    |
| Исплата на дивиденди   |          | (3.023.410)                | (2.444.638)        |
| Исплата на останати финансиски обврски   |          | (187.565)                  | (187.565)          |
| <b>Паричен тек користен во финансиски активности</b>                                 |          | <b>(3.210.975)</b>         | <b>(2.632.203)</b> |
| Нето зголемување на паричните средства и еквиваленти на паричните средства           |          | 96.812                     | 47.487             |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари                      |          | 1.450.018                  | 1.403.643          |
| Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства |          | 3.293                      | (1.112)            |
| <b>Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември</b>             | <b>5</b> | <b>1.550.123</b>           | <b>1.450.018</b>   |

Извештај за промени во главнината

| Во илјади денари   | Белеш-<br>ка | Акционер-<br>ски капитал | Премија од<br>издавање<br>акции | Сопствени<br>акции | Законски<br>резерви | Ревалори-<br>зациони<br>резерви | Останати<br>резерви | Акумулирана<br>добивка | Вкупно      |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Состојба на 1<br>јануари 2014  |              | 9.583.888                | 540.659                         | (3.738.358)        | 1.237.534           | 872.863                         | 22.291              | 8.585.155              | 17.104.032  |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за<br>годината   |              | -                        | -                               | -                  | -                   | -                               | -                   | 1.422.681              | 1.422.681   |
| Трансакции со<br>сопствениците<br>во нивното<br>својство на<br>сопственици<br>(исплатена<br>дивиденда) |              | -                        | -                               | -                  | -                   | -                               | -                   | (2.444.638)            | (2.444.638) |
| Трансфер (види<br>белешка 2.12 и<br>2.13)  |              | -                        | -                               | -                  | -                   | (21)                            | -                   | 21                     | -           |
| Состојба на 31<br>декември 2014  | 15           | 9.583.888                | 540.659                         | (3.738.358)        | 1.237.534           | 872.842                         | 22.291              | 7.563.219              | 16.082.075  |
| Состојба на 1<br>јануари 2015  |              | 9.583.888                | 540.659                         | (3.738.358)        | 1.237.534           | 872.842                         | 22.291              | 7.563.219              | 16.082.075  |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за<br>годината   |              | -                        | -                               | -                  | -                   | -                               | -                   | 1.474.683              | 1.474.683   |
| Трансакции со<br>сопствениците<br>во нивното<br>својство на<br>сопственици<br>(исплатена<br>дивиденда) |              | -                        | -                               | -                  | -                   | -                               | -                   | (3.503.517)            | (3.503.517) |
| Трансфер (види<br>белешка 2.13)  |              | -                        | -                               | -                  | -                   | (5.365)                         | -                   | 5.365                  | -           |
| Состојба на 31<br>декември 2015  | 15           | 9.583.888                | 540.659                         | (3.738.358)        | 1.237.534           | 867.477                         | 22.291              | 5.539.750              | 14.053.241  |



Белешки кон финансиските извештаи

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

### 1.1. За Друштвото

Овие финансиски извештаи се однесуваат на друштвото Македонски Телеком АД – Скопје.

Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија.

Непосредно матично друштво на Друштвото е АД Каменимост Комуникации Скопје, во сопственост на Маѓар Телеком АД регистрирано во Унгарија. АД Каменимост Комуникации Скопје беше во доброволна ликвидација до крајот на 2013 година а од јануари 2014 година има променет статус и повеќе не е во процедура за ликвидација Основно матично друштво е Дојче Телеком АД регистрирано во Сојузна Република Германија.

На 31 октомври 2015 година склучена е Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија (во понатамошниот текст: ТММК), како друштво што се присоединува, кон Друштвото, како друштво што презема. Спогодбата за присоединување е изменета со Анекс кон истата склучен на 20 април 2015 година. ТММК како подружница во целосна сопственост на Друштвото се консолидираше заклучно со 2014 година.

Согласно Спогодбата за присоединување и Анексот кон истата, а и врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, 31 декември 2014 година е определен како датум од кога сите зделки на ТММК, од сметководствена гледна точка ќе се сметаат како да се извршени за сметка на Македонски Телеком. Соодветно, од 1 јануари 2015 година сметководствената евиденција и за ТММК и за Друштвото ќе ја води само Друштвото.

Согласно Спогодбата за присоединување и Анексот кон истата, кои беа прифатени и потврдени од страна на Собранијата на Друштвото и на ТММК на седниците одржани на 17 јуни 2015 година, деловните активности на ТММК престанаа заклучно со 30 јуни 2015 година кога и ова друштво беше избришано од Централниот Регистар. Со бришењето од Централниот регистар, ТММК престана да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација.

Со престанокот на ТММК, имотот и обврските на ТММК се пренесоа на Друштвото по пат на универзален пренос на целиот имот и обврски (актива и пасива).

Телекомуникацискиот сектор во Македонија е регулиран со Законот за електронски комуникации (ЗЕК) кој е донесен во март 2014 година (Службен весник бр. 39 од 28 февруари 2014 година) како примарно законодавство и правилници како секундарно законодавство.

Од јуни 2013 година, Друштвото е котирано на Македонската берза на хартии од вредност (Берзата) на сегментот задолжителната котација и известува кон Берзата согласно промените во Законот за хартии од вредност во 2013 година. Во согласност со правилата за котација на Берзата, Друштвото има постојани обврски за известување поврзани со деловното работењето и капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, промена во процентот на акции во посед на јавноста (доколку истиот се намали под 1%) и промени за значителни удели над 5%. Дополнително, Друштвото има посебни обврски за објавување, кои се состојат од различни финансиски информации, вклучувајќи финансиски извештаи (тримесечни, полугодишни и годишни), како и јавен повик за одржување на акционерско собрание (АС), сите измени и дополнување на агендата за АС и објавување на одредени усвоени одлуки од АС. Пред јуни 2013 година, Друштвото известуваше кон Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија како акционерско друштво со посебни обврски за известување.

Регистрирана адреса на Друштвото е ул. „Кеј 13 Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија. Просечниот број на вработени во Друштвото врз основа на часови на работа во текот на 2015 година беше 1.335. Просечниот број на вработени во Друштвото и ТММК врз основа на часови на работа во текот на 2014 година беше 1.379.

### 1.2. Регулаторно опкружување – мобилна линија

На 5 септември 2008 година, Агенцијата за електронски комуникации (Агенција), по службена должност, достави известување до ТММК за оние јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги коишто им се распределени според Договорите за концесија. Лиценцата за радио фреквенции коишто ја користи ТММК со ширина на опсегот од 25 MHz во опсегот од GSM 900, беше исто така издадена во форма регулирана од ЗЕК со период на важност до 5 септември 2018 година, а која може да се обнови за дополнителен период од 20 години согласно ЗЕК. Како резултат на промените во подзаконските акти, беше отворен опсег од 900 MHz за UMTS (Универзален систем за мобилни телекомуникации) технологијата и врз основа на барањето на ТММК, лиценцата за радиофреквенција беше изменета

Белешки кон финансиските извештаи

за да може овие фреквенции да бидат достапни за GSM (Глобален систем за мобилни комуникации) и UMTS технологијата.

По анализата на пазарот за големопродажба „Услуги за терминирање на повици во јавните мобилни комуникациски мрежи“, Агенцијата во 2007 година донесе одлука со која на ТММК и беше доделен ЗПМ (Значителен играч на пазарот) статусот на овој пазар. Регулацијата на цените на овој релевантен пазар продолжува како што Агенцијата спроведува повремени анализи на пазарот и ги ажурира моделите за регулирање на цени. Тековната стапка за терминирање на повици е сразмерна за двата мобилни оператори: Друштвото и ОНЕ.Вип Операторот.

Во 2008 година беше објавена одлука за доделување на три 3G лиценци. Важноста на лиценцата трае 10 години, односно до 17 декември 2018 година, со можност за нејзино продолжување до 20 години согласно ЗЕК.

Во 2010 година, ТММК беше назначен со ЗПМ статус на пазарот за големопродажба „Пристап и потекло на повик на јавниот пазар мобилни комуникации“. Врз основа на одлука на Агенцијата, во 2010 година објавената Референта понуда за пристап на ТММК се состоеше од следниве регулирани услуги:

- започнување на повик за Мобилен виртуелен мрежен оператор (MVNO),
- започнување на повик за национален роаминг оператор,
- потекло на СМС за MVNO и
- потекло на СМС за национален роаминг оператор.

Не постои втор круг на анализа на овој пазар уште од 2010 година, а исто така нема ни MVNO ниту пак национален роаминг оператор за мрежата на ТММК. MVNO, Албафон хостиран на мрежата на ОНЕ влезе на македонскиот пазар и започна со своето комерцијално работење во 2013 година. MVNO, Албафон ги прекина своите операции во јуни 2015 година.

Во 2011, Агенцијата ја објави конечната анализа на пазарот за големопродажба „СМС терминирање во јавните мобилни комуникациски мрежи“ и во мај 2011 година на сите 3 мобилни оператори им беше даден ЗПМ статус на овој релевантен пазар. Во јули 2011 година RIO беа одобрени од страна на Агенцијата со регулирана цена за терминирање на СМС сразмерна за сите 3 оператори, а притоа остана иста како и пред регулирањето.

На 19 декември 2014 година, беа донесени дополнувања на ЗЕК во Службен весник бр. 188. Една од најважните измени беше имплементирана со член 75-а, со кој се регулираат цените на меѓународниот роаминг. Според овој член, Агенцијата има право со Одлуката да ги одреди максималните цени за услугите коишто се нудат на корисниците на роаминг од земјите со кои Република Македонија склучила договор за намалување на цените на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи, на реципрочна основа, коишто не може да бидат повисоки од цените за истите услуги во ЕУ. Во период од 3 години од 2015 година, цените ќе се намалуваат до утврдениот максимум.

Директорот на Агенцијата донесе Одлука на 10 декември 2014 година за вредноста на точките за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите (РФ). Вредноста на точките е 0,8 Евра што значи дека сите годишни надоместоци за радиофреквенции се намалени за 20% од 1 јануари 2015 година во споредба со претходната вредност. Равенките за пресметка на годишните надоместоци за РФ се утврдени во релевантниот правилник.

Процедурата за аукција склучена во август 2013 година го додели целиот 790 - 862 MHz опсег заедно со ненаназачениот спектар во опсегот од 1740 - 1880 MHz за LTE (Долгорочна еволуција) технологијата во јавен тендер. Секој од трите македонски мобилни оператори имаат добиено LTE радиофреквенциска лиценца од 2x10 MHz во опсегот од 800 MHz и 2x15 MHz во опсегот од 1800 MHz. Секоја лиценца е добиена за еднократен надоместок од 10,3 милиони Евра. Важноста на лиценцата трае 20 години, односно до 1 декември 2033 година, со можност за нејзино продолжување за период од 20 години согласно ЗЕК.

Во 2013 година, Агенцијата ја спроведе втората анализа на пазарот за големопродажба за терминирање на СМС и во октомври 2013 година беше отворена јавна дебата за предложените нови регулирани цени сразмерни за сите 3 оператори и 75% под тековната цена. По завршувањето на јавната дебата, Агенцијата ја поддржа својата позиција за намалување на регулираната големопродажна цена за терминирање на СМС до 75% за сите 3 оператори и цената стана полноважечка од 1 јануари 2014 година.

Во 2013 година, ТММК беше назначена како ЗПМ на релевантниот пазар за големопродажба „Услуги за терминирање на повици во јавна телефонска мрежа на фиксна локација“ од страна на Агенцијата. Врз основа на одлуката на Агенцијата, RIO на ТММК беше изменет со вклучување на оваа услуга.

Белешки кон финансиските извештаи

Новиот ЗЕК беше донесен на 5 март 2014 година. ЗЕК е усогласен со регулативната рамка за електронски комуникации на ЕУ од 2009 година. Процесот на усогласување на постојната споредна легислатива со новиот ЗЕК беше спроведен во текот на 2014 година.

Во 2014 година, по своја сопствена одлука ТММК врати 5 MHz од спектарот кој го поседува во опсегот од 2100 MHz, затоа што ТММК сеуште не го искористила овој дел од назначувањето во 2008 година и не планира да го искористи истиот тој дел во иднина.

Во октомври 2014 година, ВИП операторот, подружница на Групацијата Телеком Австрија и ОНЕ, подружница на Телеком Словенија прогласија спојување на нивните бизниси во Македонија коишто се состојат од мобилна, фиксна телефонија, Интернет и пренос на аудиовизуелна содржина. Органот за конкуренција го одобри таквото спојување на 8 јули 2015 година и на 2 октомври 2015 година ВИП операторот се спои со ОНЕ.

### 1.3. Регулаторно опкружување – фиксна линија

Во декември 2014 година, беа усвоени дополнувањата на ЗЕК. Една од најважните измени беше имплементирана со член 75-а, со кој се регулираат цените на меѓународниот роаминг. Според овој член, Агенцијата има право со Одлука да ги утврди максималните цени за услуги кои им се нудат на корисниците на роаминг од земјите со кои Република Македонија има склучено договор за намалување на цените на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи на реципрочна основа кои не можат да бидат поголеми од цените на истите услуги во ЕУ. Во период од 3 години, почнувајќи од 2015 година, цените ќе се намалат до утврдениот максимум.

Директорот на Агенцијата донесе одлука во декември 2014 година со која се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надомест за користење на радиофреквенции. Вредноста на бодот изнесува 0,8 евра што споредено со претходната вредност на бодот значи дека сите годишни надоместоци за користење на радиофреквенции се намалени за 20%, почнувајќи од 2015 година. Формулата за пресметување на годишните надоместоци за користење на радиофреквенции се дефинирани во Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, каде што износите се во бодови, а вредноста на бодот е дефинирана во горенаведената Одлука.

Целокупното секундарно законодавство треба да се измени според новиот ЗЕК до 1 декември 2014 година. Некои од постојните Правилници беа изменети од страна на Агенцијата во врска со:

- регулирање на малопродажната цена;
- утврдување на начинот на пресметка за користење на броеви и фреквенции и годишни надоместоци;
- доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и фреквенции;
- општи услови за односи со претплатници;
- "подземно каблирање";
- локален Bit-stream пристап;
- големопродажни изнајмени линии;
- услов за користење на E-112 единствениот број за итни повици;
- универзална услуга и функционален широкопојасен пристап;
- интерконекција и пристап;
- безбедност и интегритет на комуникациските мрежи и заштита на податоците;
- параметри за квалитет на услугите за фиксни и мобилни мрежи.

Во април 2012 година, Агенцијата објави општа Регулаторна стратегија за периодот од наредните 5 години (2012-2016 година). Официјалниот документ е со наслов „Петгодишна регулаторна стратегија на АЕК“. Главните фокуси на стратегијата се: унапредување на регулирањето на големопродажни и малопродажни услуги, воведување на методологија на чисти долгорочни инкрементални трошоци (LRIC) за фиксните и мобилните говорни услуги, СМС и слично, регулирање на Следната генерација на пристап (NGA) и Оптика до домот (FTTH) во согласност со препораката за NGA и рифарминг и распределба на фреквенции за 4G услуги.

Белешки кон финансиските извештаи

Со измените на Правилникот за регулирање на малопродажните цени, Агенцијата ги утврди начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени за мрежите за фиксна говорна телефонија и услугите на операторот со значителна пазарна моќ на релевантните малопродажни пазари. Ex-ante регулирањето на малопродажните цени е базирано на методологијата за истиснување на конкуренцијата со цени. Овие активности резултираа со намалување на цените на некои големопродажни и малопродажни услуги на Друштвото. На страната на малопродажбата, стандардната месечна претплата за деловни корисници беше намалена (на еднакво ниво со претплатата за приватни корисници). На страната на големопродажбата имаше промени во надоместоците за интерконекција (завршување и започнување), Разврзан пристап до локална јамка (ULL), битстрим пристап и изнајмување на линии на големо (WLR).

Друштвото има обврска за цени базирани на трошоци за регулираните големопродажни услуги, користејќи ја методологијата на Долгорочни инкрементални трошоците (LRIC). Во август 2012 година, Агенцијата ги објави нацрт резултатите од сопствениот развиен LRIC Bottom-up модел за формирање на трошоци за локален битстрим (базиран на трошоци) и за малопродажни и големопродажни изнајмени линии, водови и неискористени оптички влакна и минимален пакет на изнајмени линии (базирани на трошоци). Како резултат на тоа, на 15 јануари 2013 година Агенцијата донесе одлука за намалување на надоместоците и ја одобри изменетата Референтна понуда за обезбедување на физички пристап и користење на електронската комуникациска инфраструктура и придружни средства (водови и неискористени оптички влакна). Новите надоместоци беа имплементирани од 1 февруари 2013 година. Агенцијата исто така ги одобри Референтните понуди за големопродажни дигитални изнајмени линии (WS DLL), локален битстрим пристап и минимален пакет на изнајмени линии и имплементирани се новите изменети методологии за пресметка на цените (во зависност од должината). Надоместоците за WS DLL и локален битстрим пристап беа намалени од 1 декември 2012 година, а надоместоците за минимален пакет на изнајмени линии од 1 јануари 2013 година.

Агенцијата ги одобри новите цени за услугите за изнајмување на водови на 18 јануари 2013 година. Агенцијата ги утврди цените според LRIC методологијата. Одобрените цени се повеќе од двојно намалени во однос на претходните цени утврдени од Друштвото.

На 5 август 2013 година, Агенцијата го објави својот финален документ за анализи на пазарот за започнување на повици, завршување на повици и транзит на повици на јавната телефонска мрежа на фиксна локација (Пазар 4, Пазар 5 и Пазар 6). Само Друштвото е назначено за оператор со ЗПМ на Пазар 4.

Новите мерки се следните:

- Имплементација на IP (Интернет протокол) IC (интерконекција) најдоцна до 2016 година за оператори на фиксна и мобилна телефонија;
- Преоден период за IP интерконекција за алтернативни оператори на фиксна и мобилна телефонија до 3 години;
- Поднесување на ажурирана MATERIO (Референтна понуда на Друштвото за интерконекција) со опис на IP IC (услуга и надоместоци) и услови најдоцна до 31 октомври 2013 година со содржина најмалку за:
  - IP мрежната структура и информации за IP IC опремата
  - Број и локација на IP точки за интерконекција
  - Протоколи за пренос на глас и IP сигнализација
  - Технички параметри и интерфејс за IP IC
  - Рок за тестирање на IP IC
  - Континуирано ажурирање на MATERIO во цените и сегментите за цени ориентирани според трошоците
  - Останатите мерки за Пазар 4 се исти како и претходно (интерконекција и пристап, пристап до специфични мрежни средства, избор на оператор (CS) и предизбор на оператор (CPS), транспарентност, недискриминација, посебно сметководство, контрола на цени и сметководство на трошоци).

Во јуни 2013 година, Агенцијата го најави почетокот на првата анализа на големопродажниот пазар 13 (Пренос на радиодифузни содржини на крајните корисници). IP MATERIO беше доставена за одобрување до Агенцијата во октомври 2013 година на иницијатива на Друштвото, во согласност со заклучокот од анализите на пазарот за

Белешки кон финансиските извештаи

поднесување на измени на MATERIO со опис и услови за IP интерконекција. На 27 декември 2013 година Друштвото доби одлука за одобрување на IP MATERIO. При процесот на одобрување беа направени дополнителни измени (беа вклучени нови цени за интерконекција базирани на „Top down LRIC“ моделот за формирање на трошоци). Има нови цени за завршување на повици во нормални и евтини тарифи. Измените во IP MATERIO стапија во сила на 1 јануари 2014 година. Цените за регионална и локална терминација ќе постојат додека не се исклучи последната Time division multiplexing (TDM) централа.

Финалниот документ за анализа на пазарот за широкопојасни услуги (Пазар 8) беше објавен на 1 август 2014 година. За прв пат Агенцијата наметна регулирање на пристапот до широкопојасни услуги преку оптичка пристапна мрежа. Сите постојни обврски за бакарната мрежа остануваат непроменети. Сите обврски се однесуваат само за Друштвото како оператор со ЗПМ на пазарот за широкопојасни услуги.

Во декември 2014 година, Агенцијата донесе одлука за назначување на Друштвото за оператор со ЗПМ на Пазар 8.

Третата анализа на пазарите 9 и 10 (Сегменти за терминирање и пренос на изнајмени линии и пазар 7 (Физички пристап до мрежна инфраструктура) беше завршена во ноември 2014 година. Како резултат на анализата, на пазарите 9 и 10 сегментите за терминирање и пренос на изнајмени линии беа дерегулирани, а на пазар 7 беа вклучени регулативи за производи на Друштвото базирани на оптика.

Во декември 2014 година, Агенцијата донесе одлука за назначување на Друштвото за оператор со ЗПМ на пазар 9 – Терминирани сегменти на изнајмени линии во географската област на Република Македонија.

Во декември 2014 година, Агенцијата донесе одлука за назначување на Друштвото за оператор со ЗПМ на пазар 1 – Пристап на јавни телефонски мрежи на фиксна локација за приватни и деловни корисници, вклучувајќи ги и сите видови на неутрални мрежни технологии.

Нацрт документот за анализа на пазарот (Минимален комплет од закупени линии) на релевантниот пазар за малопродажба 3 беше објавен во септември 2015 година. Предлогот е Друштвото да биде ослободено од ЗПМ обврската на овој пазар. Одлуката за повторно преиспитување на ЗПМ обврската се очекува во првиот квартал од 2016 година.

#### **1.4. Истрага за одредени договори за консултантски услуги**

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажирал White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.

Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија извршиле плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го и американскиот Закон за спречување на корумпирано однесување во странство (ФЦПА). Друштвото претходно ги обелодени резултатите од интерната истрага.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше Министерството за правда на САД (МП) и Комисијата за хартии од вредност на САД (КХВ) за интерната истрага. МП и КХВ започнаа истрага за активностите коишто беа предмет на интерната истрага. Во 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ. Маѓар Телеком ги објави клучните услови од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година. Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години (ДОГ) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година, а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Белешки кон финансиските извештаи

Во врска со локалната истрага од страна на државните органи во Македонија, а во однос на претходно обелоденетата информација во Финансиските извештаи на Друштвото за претходните години, основниот суд испрати покана за претставник на Друштвото за присуство на расправата закажана на 25 февруари 2016 година.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е претходно обелоденето, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи можат да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

## **2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики усвоени во подготвувањето на овие финансиски извештаи се прикажани подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

### **2.1. Основа за изготвување**

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), кадешто беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари.

Изготвувањето на финансиски извештаи подразбира раководството да врши проценки и претпоставки кои влијаат врз прикажаните износи во финансиските извештаи и белешките поврзани со нив. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што оценките и претпоставките се значајни во однос на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

### **2.2. Трансакции во странска валута**

#### **2.2.1. Функционална и презентациска валута**

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари кој е функционална и презентациска валута на Друштвото.

#### **2.2.2. Трансакции и салда**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Монетарните средства и обврски деноминирани во странска валута на датумот на изготвување на извештајот за финансиска состојба се претвораат во денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба, а приходите и расходите произлезени од оваа основа се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/трошоци). Немонетарните средства и обврски деноминирани во странска валута се претвораат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Белешки кон финансиските извештаи

Официјалните курсеви важечки на 31 декември беа како што следи:

|       | 2015  | 2014  |
|-------|-------|-------|
|       | МКД   | МКД   |
| 1 УСД | 56,37 | 50,56 |
| 1 ЕУР | 61,59 | 61,48 |

### 2.3. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е било каков договор кој што предизвикува финансиско средство кај еден ентитет и финансиска обврска или сопственички инструмент кај друг ентитет.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат парични средства и еквиваленти на парични средства, депозити во банки, сопственички инструменти на други ентитети (расположливи за продажба и по објективна вредност преку добивката или загубата) и договорни права да прими парични средства (побарувања од купувачи и останати побарувања) или друго финансиско средство од друг ентитет.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски кои произлегуваат од договорните обврски да испорача парични средства или други финансиски средства на друг ентитет (недеривативни финансиски средства). Во основа, финансиските обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Објективната вредност на финансиските инструменти кои се тргуваат е одредена повикувајќи се на нивната пазарна цена на крајот на известувачкиот период. Ова е најчесто применливо за финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба.

Објективната вредност на останатите финансиски инструменти кои не се тргуваат на активен пазар се одредува преку користење на техниката на вреднување на дисконтирани парични текови, Очекуваните парични приливи и одливи се дисконтираат по пазарна каматна стапка.

Објективната вредност на долгорочните финансиски обврски е исто така одредена со користење на техниката на вреднување на дисконтирани парични текови. Очекуваните парични приливи и одливи се дисконтираат по пазарна каматна стапка.

Претпоставките кои се применети во пресметките на објективна вредност се предмет на неизвесности. Промените во претпоставките кои се применети во пресметките може да имаат влијание на сегашните вредности, објективните вредности и/или паричните текови што произлегуваат од финансиските инструменти. Анализата на сензитивност поврзана со финансиските инструменти на Друштвото се дадени во белешка 3.

#### 2.3.1. Финансиски средства

Друштвото ги класификува финансиските средства во следниве категории:

- а) финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата
- б) заеми и побарувања
- в) финансиски средства расположливи за продажба

Класификацијата зависи од целите за коишто се стекнати овие средства. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при првичното признавање.

Стандардните продажби и купувања на финансиски средства се признаваат на датумот на тргување, т.е. на датумот на кој Друштвото презело обврска за продажба или купување на средството. Инвестициите првично се признаваат по објективна вредност плус трансакциските трошоци за сите финансиски средства коишто не се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата. Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата првично се признаваат по објективна вредност, а трансакциските трошоци се признаваат како трошок во добивката или загубата за годината.

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали има објективни докази дека финансиското средство е оштетено. Постојат објективни докази за оштетување доколку како резултат на настани на загуба што се случиле по првичното признавање на средството има влијание на проценетите идни парични текови на финансиското средство или група на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат.

Белешки кон финансиските извештаи

Загубите од оштетување на финансиски средства се признаваат во Добивката или загубата наспроти сметки за исправка за да се намали сегашната вредност се до депризнавање на финансиското средство, кога нето сегашната вредност (вклучувајќи и било какви загуби од оштетување) се депризнава од извештајот за финансиска состојба. Добивките или загубите при депризнавањето се пресметуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и нето сегашната вредност којашто е депризнаена.

Финансиските средства престануваат да се признаваат (депризнавање) кога правото да се примаат парични приливи од инвестицијата е истечено или пренесено и Друштвото ги има пренесено значајните ризици и придобивки од сопственоста.

(а) Финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата

Оваа категорија ги содржи оние финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата при нивното првично признавање. Финансиското средство е класификувано во оваа категорија доколку е така одредено од страна на раководството кое донесува одлуки за набавка и продажба врз основа на нивната објективна вредност во согласност со стратегијата за инвестирање на Друштвото за чување на вложувањата во сопственото портфолио се до моментот на појавување на поволни пазарни услови за нивна продажба.

Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата последователно се прикажуваат по објективна вредност. Добивките и загубите коишто произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата, се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/расходи) во периодот во кој настануваат.

Приходот од дивиденди од финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата, се признава во добивката или загубата кога е воспоставено правото на Друштвото да ја добие наплатата на истата и кога економските користи се веројатни.

(б) Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активниот пазар. Тие се вклучени во тековни средства, со исклучок на оние чие доспевање е по 12 месеци, по датумот од извештајот за финансиска состојба. Овие се класифицирани како нетековни средства.

Следниве ставки се вклучени во категоријата „заеми и побарувања“:

- парични средства и еквиваленти на паричните средства
- депозити над 3 месеци
- побарувања од купувачите
- побарувања од и заеми на трети лица
- заеми за вработени
- останати побарувања

Заемите и побарувањата првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

#### **Парични средства и еквиваленти на паричните средства**

Паричните средства и еквивалентите на паричните средства се состојат од парични средства во благајна, парични средства во банка, депозити по видување и останати краткорочни високо ликвидни инвестиции со рок на доспеаност од три месеци или помалку.

Доколку се случи исправка на вредноста на парични средства и еквиваленти на паричните средства, истата ќе биде признаена во добивката или загубата (расходи од финансирање).

#### **Побарувања од купувачите и останати побарувања**

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка намалени за исправка на вредноста заради оштетување. Исправката на вредност заради оштетување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања се формира кога постојат објективни докази дека Друштвото нема да може да ги наплати сите доспеани износи согласно основниот договор. Значајните финансиски потешкотии на должникот,



#### Белешки кон финансиските извештаи

веројатноста дека ќе влезе во стечај или финансиска реорганизација и задоцнетото плаќање како и наплатата се сметаат за индикатори дека побарувањето е оштетено.

Доколку има објективни докази дека настанало оштетување на заеми и побарувања признаени по амортизирана вредност, износот на исправката на вредност се утврдува како разлика меѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на предвидените идни парични текови (исклучувајќи ги идните кредитни загуби кои се уште не се случени) дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство (т.е. ефективната каматна стапка пресметана на првичното признавање). Сегашната вредност на средството е намалена со користење на сметка за исправка, а износот на загубата е признаен во добивката или загубата (Останати расходи од работењето - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Политиката на Друштвото за групна проценка за оштетување се базира на старосната структура на побарувањата поради големиот број на релативно слични видови на купувачи.

За најголемите купувачи, странските купувачи, за корисниците на интерконекциски услуги, како и за купувачи кои се во процес на ликвидација или стечај, исправката е пресметана на индивидуална основа. Индивидуално вреднување исто така се врши во посебни околности.

Кога побарувањето од купувачот е ненаплатливо, се отпишува преку добивката или загубата (Останати оперативни трошоци - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања) со паралелно ослободување на кумулираната исправка на сметката за исправка на побарувањата од купувачите. Последователните враќања на износите претходно отпишани се пребиени со признаените исправки на вредност во добивката или загубата.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување објективно може да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување во кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција на сметката за исправка на побарувањата. Сегашната вредност на финансиското средство на датумот на кој се враќа загубата не смее да ја надмине амортизираната вредност која би била пресметана доколку оштетувањето не било признаено. Износот на вратената загуба ќе биде признаена во добивката или загубата како намалување на Останати расходи од работењето (Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Износите кои се должат кон и побаруваат од другите мрежни оператори се прикажани на нето основа во случаите каде постои право за пребивање и износите се подмируваат на нето основа (како на пример побарувањата и обврските поврзани со меѓународен сообраќај).

#### **Заеми за вработени**

Заемите за вработени првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Разликата помеѓу номиналната вредност на дадените заеми и првичната објективна вредност на заемите за вработени се признава како однапред платени користи на вработени, и ја намалува категоријата Заеми за вработени. Каматите од дадените заеми пресметани по методот на ефективна камата се признаваат како финансиски приходи, додека однапред платените користи на вработените се амортизираат како Трошоци за вработените рамномерно за времетраењето на заемот.

Загубите од исправката на вредноста на заемите за вработени, доколку се случат, се признаваат во добивката или загубата (трошоци за вработени).

#### **(в) Финансиски средства расположливи за продажба**

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен ако раководството има намера да ги продаде финансиските средства во рок од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Стекнувањето и продажбата на финансиските средства се признаваат на денот на тргувањето - датумот на кој Друштвото се обврзува да купи или продаде некое средство.

По првичното признавање, сите финансиски средства расположливи за продажба се мерат по објективна вредност со исклучок на некој инструмент кој што не е котиран на активниот пазар и чија што објективна вредност не може реално да се измери и во тој случај истиот се прикажува по набавна вредност, вклучувајќи ги трансакциските трошоци намалени за трошоците на оштетувањето. Намерата на Друштвото е да ги отуѓи овие средства кога ќе се појават поволни услови на пазарот за нивна продажба. Промените на објективната вредност на финансиските средства кои се

## Белешки кон финансиските извештаи

класификувани како расположливи за продажба се признаваат во Останата сеопфатна добивка. Кога финансиските средства, класификувани како расположливи за продажба ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната објективна вредност, признаена во капиталот, се вклучува во добивката или загубата, како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

Друштвото оценува на секој датум на извештајот за финансиска состојба дали има објективен доказ дека финансиското средство е оштетено. Објективен доказ за оштетување има, кога како резултат на настани на загуба кои се случиле по првичното признавање на средството има влијание врз проценетите идни парични текови на финансиските средства или групата на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат. Доколку постои таков доказ за финансиски средства расположливи за продажба, кумулативната нереализирана добивка (доколку постои) е рекласифицирана од Останата сеопфатна добивка во Добивката или загубата и секоја останата разлика е исто така признаена во Добивката или загубата (Финансиски приходи). Загубите поради оштетување признаени за капитални инструменти не се признаваат повторно преку добивката или загубата.

Доколку финансиските средства расположливи за продажба се продадени или откупени, и поради тоа депризнаени, корекцијата на објективната вредност акумулирана во капитал е рекласифицирана од Останата сеопфатна добивка во Добивката или загубата (Финансиски приходи).

### 2.3.2. Финансиски обврски

#### Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и пресметаните трошоци) првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Заради краткиот рок на доспевање, сегашната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

Долгорочните финансиски обврски првично се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

### 2.4. Залихи

Залихите се искажуваат по вредност пониска од набавната или нето пазарна вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за продажба.

Набавната вредност на залихите се евидентира според принципот просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Телефонските апарати врзани во промотивни активности, често се продаваат по пониска од набавната вредност за целите на добивање на нови претплатници со обврзувачки период за користење на услугата. Таквите загуби од продажба на опрема се евидентираат само при настанување на продажбата, бидејќи истите се продадени како дел од профитабилен договор за услуги со купувачот и доколку номиналната продажна цена е повисока од набавната вредност на телефонот. Доколку номиналната продажна цена е пониска од набавната, разликата веднаш се признава како исправка.

Загубите од исправката на залихите се признаваат во Останати расходи од работењето (Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност).

### 2.5. Средства наменети за продажба

Средствата се класифицираат како средства наменети за продажба доколку повеќе не се потребни за идното работење на Друштвото, доколку се идентификувани за продажба и се очекува дека ќе бидат продадени во наредните 12 месеци. Овие средства се прикажани по пониската од сегашната вредност или објективната вредност намалена за трошоците за продажба. Амортизацијата престанува да се пресметува од денот кога средствата добиваат статус на средства наменети за продажба. Кога средствата се означени за продажба и утврдената објективна вредност е пониска од сегашната вредност, разликата се признава во добивката или загубата (Амортизација) како загуба од оштетување.

Белешки кон финансиските извештаи

## 2.6. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од набавната цена, вклучувајќи ја увозната царина и неповратните даноци за набавка, намалена за трговските попусти и работи и сите директни трошоци направени за средството да се доведе на локација и во услови неопходни за средството да биде способно за употреба на начин кој е одреден од раководството. Првичната проценка на трошоците за демонирање и отстранување на средството како и за обновување на просторот (реставрација) на кој средството е лоцирано исто така се вклучени во набавната вредност ако стекнатата обврска може да биде признаена како резервирање согласно МСС 37-Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства.

Набавната вредност на сопствено изградените средства ги вклучува трошоците за материјали и директна работна рака.

Во 2011 година, беше донесен Закон за постапување со нелегално изградени објекти, според кој Друштвото ќе има одредени издатоци поврзани со добивање на целосна документација за базните станици и инфраструктурата на фиксната телефонија во согласност со применливите закони во Република Македонија. Друштвото ги капитализира овие издатоци при нивното настанување. Издатоците што се капитализирани се вклучени во рамките на Недвижности, постројки и опрема (види белешка 11).

Ставките од недвижностите, постројките и опремата беа ревалоризирани на крајот на годината со примена на официјалните коефициенти базирани на пораст на индексот на цените на основните индустриски производи. Таквите коефициенти се применуваа на набавната или ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста за да се дојде до вредноста приближна на трошоците за замена. Нето ефектот на ревалоризацијата се евидентираше како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација беше извршена во 2000 година.

Последователни издатоци се вклучени во сегашната вредност на средството, или се признаени како посебно средство, единствено кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе се прелеат во Друштвото и кога трошокот на средството може да биде измерен веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци за поправки и одржување се признаваат во добивката или загубата како трошоци во периодот кога настануваат.

Кога средствата се расходуваат, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и загубата се признава во добивката или загубата како трошок за амортизација.

Кога средствата се продадени, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и добивката или загубата определена со споредување на приливот со сегашната вредност се признава во добивката или загубата (Останати оперативни приходи/трошоци).

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на недвижностите, постројките и опремата. На недвижностите, постројките и опремата не им се пресметува амортизација се до моментот кога стануваат расположливи за употреба. Земјиштето не се амортизира. Корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и остатокот на вредноста се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно. За повеќе детали околу влијанието на последната ревизија на корисниот век на групите на недвижности, постројки и опрема (види белешка 11).

Белешки кон финансиските извештаи

Проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата е како што следи:

|                                   | 2015   | 2014   |
|-----------------------------------|--------|--------|
|                                   | Години | Години |
| Згради                            | 20-40  | 20-40  |
| Надземни и кабелски линии         | 20-25  | 20-25  |
| Телефонски централи               | 7-10   | 7-10   |
| Базни станици                     | 10     | 10     |
| Компјутери                        | 4      | 4      |
| Мебел и друга канцелариска опрема | 4-10   | 4-10   |
| Возила                            | 4-10   | 4-10   |
| Останато                          | 2-15   | 2-15   |

## 2.7. Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Ставките на нематеријалните средства се ревалоризираат на крајот на годината со примена на официјалните коефициенти базирани на пораст на индексот на цените на индустриските производи. Таквите коефициенти се применуваат на набавната или ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста за да се дојде до вредноста приближна на трошоците за замена. Нето ефектот на ревалоризацијата се евидентираше како ревалоризациона резерва. Последната ревалоризација беше извршена во 2000 година.

Последователните издатоци кај нематеријалните средства се капитализираат единствено кога ја зголемуваат идната економска корисност од нематеријалните средства содржани во специфични средства на кои што се однесуваат. Сите останати издатоци се третираат како трошоци во периодот кога настануваат. Нови софтверски модули, кои не може да се користат независно од постоечкиот софтвер (верзии), туку комбинирано со функционалностите на основната верзија и се имплементации на подобрен софтвер, кои се карактеризираат со систематски надградби, ревизији или проширувања на претходните верзии на постоечкиот софтвер претставуваат последователни трошоци за претходната верзија и се капитализираат доколку тие ги исполнуваат критериумите за капитализација, односно, доколку се совпаѓаат со креирањето на дополнителни функционалности. Како резултат на тоа, трошоците за верзиите се капитализираат како дел од основната верзија и се амортизираат заедно со остатокот од сегашната вредност во текот на преостанатиот корисен век на основниот софтвер. Ако постојат индикации дека софтверот ќе се користи подолго од тековниот корисен век како резултат на дополнително капитализирани трошоци, корисниот век на основната верзија на софтверот се ревидира, и доколку е применливо се продолжува.

Основните активности на Друштвото се во областа на фиксната и мобилната телефонија во Македонија. Вообичаено, за овие активности потребно е стекнување на лиценци/права на користење на радиофреквенции, кои најчесто содржат иницијални надоместоци и годишни надоместоци. За секоја стекната лиценца/право на користење на радиофреквенција, Друштвото проценува дали износот на идните годишни надоместоци може веродостојно да се измери на почетокот на периодот на важност на лиценцата. Доколку Друштвото процени дека износот на идните годишни надоместоци може веродостојно да се измери, сегашната вредност на идните годишни надоместоци се капитализира како дел од набавната вредност на лиценцата, во спротивно ваквите надоместоци се признаваат како трошоци (Останати расходи од работењето) во периодот за кој се однесуваат.

Корисниот век на концесијата и лиценците е одреден врз основа на договорите по основ на кои истите се стекнати и се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на достапност на фреквенцијата за комерцијална употреба до крајот на првичната концесија или периодот за кој е добиена лиценцата. При одредувањето на корисниот век не се земаат во предвид периодите на обновување (види белешка 12).

Белешки кон финансиските извештаи

Проценетиот корисен век е како што следи:

|                   | 2015   | 2014   |
|-------------------|--------|--------|
|                   | Години | Години |
| Софтвер и лиценци | 2-5    | 2-5    |
| 3G и 2G лиценци   | 10     | 10     |
| 4G лиценца        | 20     | 20     |

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на нематеријалните средства. Нематеријалните средства се амортизираат од датумот од кој се расположливи за употреба. Корисниот век на нематеријалните средства се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно (види белешка 12).

При одредување дали одредено средство кое инкорпорира елементи и на недвижност, постројки и опрема и на нематеријално средство треба да се евидентира според МСС 16 – Недвижност, постројки и опрема или како нематеријално средство според МСС 38 – Нематеријални средства, раководството користи проценка за да оцени кои елементи се позначајни и соодветно се признава истото.

## 2.8. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неодреден век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација се проценуваат за оштетување кога постојат настани или промени во околностите кои индицираат дека нивната сегашна вредност не е иста со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ претставува поголемиот износ од износот кој ја претставува реалната вредност на средството при продажба, намалена за трошоците и вредноста во употреба. За проценка на оштетување на средствата, истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек (cash-generating units).

Загубите од оштетување се признаваат во добивката или загубата (Амортизација). Нефинансиските средства кои претрпеле оштетување се ревидираат еднаш годишно за да се утврди можното враќање на оштетување.

## 2.9. Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати настани и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба. Проценката може да се пресмета како пондериран просек од очекуваните потенцијални исходи или, исто така, може да биде еден исход со најголема веројатност. Резервирањата се признаени во добивката или загубата на соодветен трошок кој одговара на природата на резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот, или сегашна обврска кој произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

## 2.10. Акционерски капитал

Обичните акции се класифицирани во акционерскиот капитал.

Белешки кон финансиските извештаи

### **2.11. Сопствени акции**

Кога Друштвото купува сопствени акции, износот кој е платен, вклучувајќи ги и директните променливи трошоци (намалени за данок на добивка), е намален од запишаниот капитал на акционерите како сопствени акции се додека акциите не се отповикани или повторно издадени. Кога сопствените акции повторно се издаваат состојбата на сопствени акции се намалува за вредноста по која што се купени акциите, а се зголемува капиталот, додека добивката или загубата се признаваат во капиталот (Задржана добивка). Трансакциите поврзани со сопствените акции се евидентираат на денот на трансакцијата.

### **2.12. Законски резерви**

Согласно локалната законска регулатива, Друштвото беше обврзано да издвојува минимум 15 проценти од нето добивката за годината како законска резерва се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Со измените на Законот за трговски друштва во сила од 1 јануари 2013 година Друштвото е обврзано да издвојува минимум 5 проценти од нето добивката за годината според локалните општоприфатени сметководствени принципи, како законска резерва се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Овие резерви се наменети за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерите, освен во случај на банкротирање на Друштвото.

### **2.13. Ревалоризациони резерви**

Ревалоризационите резерви се однесуваат на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства и претставува кумулативен пораст на сегашната вредност користејќи ги официјалните коефициенти на пораст на индексот на цените на индустриски производи на денот на ревалоризацијата. Последната ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства беше извршена во 2000 година. Кога ревалоризираните средства се целосно амортизирани или отпишани соодветниот дел од ревалоризационата резерва се пренесува во Задржана добивка.

### **2.14. Приходи**

Приходите од дадени услуги и продажба на опрема (види белешка 16), се прикажани намалени за ДДВ и попусти. Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, и кога е веројатно дека ќе настане прилив на идни економски користи во Друштвото и сите останати специфични критериуми за признавање од МСС 18 за продажбата на производи и давањето на услуги се исполнети за давањето на секоја од услугите на Друштвото и продажбата на производи.

На купувачите на Друштвото им се доделуваат поени за лојалност (кредитни поени) врз основа на користењето на услугите на Друштвото, вклучувајќи го и навременото плаќање на фактурите. Наградите за лојалност можат да се акумулираат и искористат со цел да се остварат идни придобивки (пр. телефони, телекомуникациска опрема и сл.) од операторите на Друштвото. Кога купувачите ќе ги заработат нивните кредитни поени, објективната вредност на заработените кредитни поени се одзема од фактурираниот приход на купувачот, и се признава во Останати обврски (Одложен приход). При искористувањето (или истекувањето) на поените, Одложениот приход се ослободува во приход како што купувачот го искористува (или откажува) неиспорачаниот елемент од пакетот.

Приходите од оперативен наем се признаваат на праволиниска основа во текот на периодот во кој се дава услугата.

#### **2.14.1. Приходи од фиксна и мобилна телефонија**

Приходите произлегуваат од услуги дадени на претплатниците и останати трети лица кои ја користат телекомуникациската мрежа и од продажба на опрема.

Договорите со претплатниците вообичаено вклучуваат продажба на опрема, месечна претплата и реализиран говорен, интернет, податочен или мултимедијален сообраќај. Друштвото ги смета различните елементи на ваквите договори како поединечни приходи и го признава секој од овие приходи користејќи го методот на остаточна вредност. Овие елементи се идентификувани и поделени, бидејќи истите имаат самостојна вредност и се продаваат и одделно освен во пакет. Затоа Друштвото признава приход за сите овие елементи користејќи го методот на остаточна

## Белешки кон финансиските извештаи

вредност при што вредноста земена во предвид за алоцирање на поодделните елементи е еднаква на вкупната вредност земена во предвид минус објективната вредност на неискористените елементи.

Друштвото им овозможува на купувачите теснопојасен и широкопојасен пристап до неговата фиксна, мобилна и телевизиска мрежа. Приходите од услуги се признаваат кога услугите се дадени во согласност со договорните одредби и услови. Приходите од сообраќај се признаваат според искористените минути и договорените надоместоци намалени за одобрените попусти, додека приходите од претплата и услуги со фиксен надомест се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Приходите и трошоците поврзани со продажба на телекомуникациска опрема и додатоци се признаваат кога производите се доставени, под услов да не постојат неисполнети обврски од страна на Друштвото кои имаат влијание врз конечното прифаќање на договорот од страна на купувачот.

Приходите од аудио текст услуги (говорни и неговорни) се признаени на бруто основа бидејќи обезбедувањето на овие услуги преку мрежата е одговорност на Друштвото, Друштвото ја утврдува цената на овие услуги и ги сноси значајните ризици од овие услуги, во спротивно се прикажани на нето основа.

Клиентите можат да купат припејд картички за мобилен, јавни говорници и интернет („припејд картички“) кои им овозможуваат на тие претплатници да ја користат телекомуникациската мрежа за одреден временски период. Клиентите мора да платат за ваквите услуги на денот на купувањето на припејд картичката. Приходите од продажба на припејд картички се признаваат при користењето на картичките или кога рокот на користење на картичката е поминат со неискористен сообраќај.

Трети лица кои се корисници на телекомуникациската мрежа ги вклучуваат роаминг клиентите од други даватели на услуги и останати даватели на телекомуникациски услуги коишто ја користат мрежата за телефонски разговори. Овие приходи од големопродажен (дојдовен) сообраќај се признаваат во периодот на користење на мрежата. Дел од приходите најчесто се плаќаат на други оператори (интерконекации) за употреба на нивните мрежи, каде што е применливо. Приходите и трошоците за овие телефонски разговори кои терминираат или транзитираат се прикажани на бруто основа во овие финансиски извештаи бидејќи Друштвото е основен снабдувач на овие услуги притоа користејќи ја сопствената мрежа и слободно дефинирајќи ги цените на услугите, и се признаени во периодот на користење на мрежата.

### 2.14.2. Приходи од интегрирани решенија и ИТ

Договорите за мрежни услуги се состојат од инсталација и управување со комуникациски мрежи на корисниците. Приходите од говорни и услуги за податоци кои произлегуваат од таквите договори се признаваат кога услугите се искористени од страна на корисникот.

Приходите од договори за интегрирани решенија кои бараат доставување на производи и/или услуги генерално се покриени со договори со фиксни цени и приходите се признаваат врз основа на процент на довршеност земајќи го превид односот на направените трошоци за извршената работа во врска со договорот и проценетите вкупни трошоци од договорот.

Приходите од продажбата на хардвер се признаваат кога ризикот од сопственоста значително ќе се пренесе на корисникот, обезбедувајќи дека не постојат неисполнети обврски кои влијаат на конечното прифаќање на договорот од страна на корисникот. Било какви трошоци во однос на овие обврски се признаваат кога соодветниот приход е признаен.

Приходите од договори за изградба се евидентираат со употреба на метода на процент на довршеност. Степенот на довршеност се утврдува врз основа на трошоците направени до тој датум во однос на проценетите вкупни трошоци. Побарувањата од договори за изградба се класификуваат во извештајот за финансиската состојба како Побарувања од купувачи и останати побарувања.

## 2.15. Користи за вработените

### 2.15.1. Пензиски и останати краткорочни обврски кон вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и персонален данок коишто се пресметуваат според важечките законски стапки кои се на сила во текот на годината врз основа на нивните бруто плати. Надоместокот за годишен одмор исто

Белешки кон финансиските извештаи

така се пресметува според локалното законодавство. Друштвото ги исплаќа овие придонеси кон државните и приватните фондови. Трошокот за овие исплати се прикажува на товар на добивката или загубата во истиот период како и трошокот за плата. Не е направено резервирање за надоместок за неискористен годишен одмор бидејќи согласно локалната законска регулатива, работодавачот е обврзан да обезбеди услови, а вработениот да го искористи годишниот одмор во рамките на една година. Ова исто така се применува како политика на Друштвото и во согласност со историските податоци вработените ги користат нивните годишни одмори во рамките на едногодишниот законски рок. Друштвото не работи со ниедна друга пензиска програма или план за пост пензиски користи и според тоа нема никаква обврска во однос на пензиите. Друштвото има договорна обврска да им исплати на вработените три просечни плати во Република Македонија на денот на нивното пензионирање според Колективниот договор меѓу Друштвото и Синдикатот на вработените во Друштвото за кои е признаена соодветна обврска во финансиските извештаи, мерена според сегашната вредност на три просечни плати заедно со корекциите вклучени во актуарската пресметка. Обврската за дефинираната корист се пресметува на годишно ниво од страна на независни актуари со користење на методот на кредитирање на проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинираната корист е определена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи со користење на каматни стапки на високо квалитетни обврзници, кои се деноминирани во валута во која ќе бидат платени надоместоците. Исто така, Друштвото нема обврска да обезбедува понатамошни користи на тековните и поранешните работници.

### 2.15.2. Бонус планови

Друштвото признава обврски и трошоци за бонуси земајќи ги во предвид финансиските и оперативните резултати. Друштвото признава резервирања кога е обврзано со договор или кога има практика во минатото која резултирала во конструктивна обврска.

### 2.15.3. Користи поради прекин на вработувањето

Користите поради прекин на вработувањето се исплаќаат во случај кога престанува работниот однос на вработениот пред датумот на неговото нормално пензионирање, или доколку вработениот прифати доброволно прекинување на работниот однос во замена за овие користи. Друштвото ги признава користите поради прекин на вработувањето доколку престане работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без можност за отповикување или во случај доколку Друштвото понуди опција на вработените за доброволно прекинување на работниот однос.

### 2.16. Маркетинг трошоци

Маркетинг трошоците се евидентираат кога ќе се случат. Маркетинг трошоците се прикажани во белешка 18.

### 2.17. Данок на добивка

Друштвата не требаше да плаќаат данок на добивка на нивната добивка пред оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) се додека таа добивка не беше распределена во форма на дивиденда или во други форми на распределување на добивката. Доколку беше исплатена дивиденда, требаше да се плати 10% данок на добивка во моментот на исплата на дивидендата, без разлика дали исплатата е во парична или непарична форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица беа изземени од плаќање данок. Освен на распределбата на дивиденди, данок се плаќаше и на непризнаени трошоци направени во таа фискална година, намалени за износот на даночните ослободувања и други даночни олеснувања.

Во јануари 2014 година беше изменет Законот за данок на добивка со што данокот на добивка се плаќа во моментот на распределување на дивидендата без оглед на сопственичката структура. Во согласност со овие измени коишто се применливи од јануари 2014 година, данокот на добивка во Македонија повеќе ги нема карактеристиките на даноците по задршка. Последователно, во согласност со МСС 12, данокот на добивка којшто произлегува од исплата на дивиденди беше прикажан како обврска и трошок во периодот во кој беа објавени дивидендите, без оглед на фактичкиот датум на исплата или периодите за кои истите биле исплатени.

На 1 август 2014 година стапи на сила нов закон за данок на добивка кој се применува од 1 јануари 2015 година за нето добивката за 2014 година, со кој основницата за пресметка на данокот на добивка е префрлена од концептот на "распределување" на добивката на добивка пред оданочување. Во согласност со одредбите на новиот закон, даночната основница е добивката којашто е остварена во текот на фискалната година зголемена за непризнаените



Белешки кон финансиските извештаи

трошоци и намалена за даночно ослободените приходи (односно дивиденди за кои плаќачот веќе бил оданочен), при што стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Во согласност со овие измени данок на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Извештајот за сеопфатна добивка.

## **2.18. Наеми**

### **2.18.1. Оперативен наем - Друштвото како наемодавател**

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

### **2.18.2. Оперативен наем - Друштвото како наемател**

Трошоците кои произлегуваат од оперативен наем се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа за време на траење на наемот.

## **2.19. Добивка по акција**

Добивка по акција се пресметува со делење на добивката кој се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот со просечниот број на важечки обични акции.

## **2.20. Дистрибуција на дивиденда**

Дивидендите се признаваат како обврска, при што се намалува капиталот, во финансиските извештаи на Друштвото во периодот кога се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

## **2.21. Сегменти**

Оперативните сегменти на Друштвото се базираат на деловните сегменти, деловен, резиденцијален, големопродажен сегмент и останато, што е во согласност со интерните извештаи доставени до главните извршни носители на одлуки, Главниот извршен директор (ГИД) и Главен оперативен директор (ГОД), кои добиваат совети од Менаџмент Колегиум на Друштвото (МК) на Друштвото. ГИД и ГОД се одговорни за алокација на ресурсите, и оценување на остварувањата на оперативните сегменти. Сметководствените политиките и принципите на мерење на оперативните сегменти се исти со тие на Друштвото, опишани во делот Значајни сметководствени политики (види белешка 2). Во финансиските извештаи известувањето за сегментите на Друштвото се врши на начин којшто е конзистентен со интерното известување.

Приходите на оперативните сегменти вклучуваат приходи од надворешни корисници и нема внатрешен приход генериран од останатите сегменти.

Резултатите на Оперативните сегменти ГИД, ГОД и Менаџмент колегиумот ги надгледуваат преку Директна маргина која е дефинирана од страна на Друштвото како приходи намалени за директни трошоци намалени за исправката на вредноста на побарувања од купувачи и останати побарувања

ГИД, ГОД и МК не ги надгледуваат средствата и обврските на ниво на сегменти.

## **2.22. Споредбени информации**

Со цел да се одржи конзистентност со прикажувањето во тековната година одредени ставки може да се рекласифицирани за цели на споредливост. Материјални промени во образложенијата, ако ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

Белешки кон финансиските извештаи

### 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

#### 3.1. Финансиски фактори на ризик

Друштвото не применува сметководство за заштита од ризик на своите финансиски инструменти, сите добивки и загуби се признаваат во добивката или загубата, освен финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба кои се признаваат во останата сеопфатна добивка. Во основа Друштвото е изложено на кредитен ризик поврзан со неговите финансиски средства и ризици од движењето на курсевите, каматните стапки и пазарните цени, кои влијаат на објективната вредност и/или паричните текови што произлегуваат од финансиските средства и обврски. Управувањето со финансискиот ризик има за цел да ги ограничи овие пазарни и кредитни ризици преку континуирани оперативни и финансиски активности.

Деталните објаснувања на ризиците, управувањето со истите како и сензитивните анализи се дадени подолу. Сензитивните анализи вклучуваат потенцијални промени во добивката пред оданочување. Потенцијалните влијанија кои се обелоденети (намалени за данокот) се исто така применливи на капиталот и резервите на Друштвото.

##### 3.1.1. Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик дека објективната вредност или вредноста на идните парични текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во пазарните цени“ и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици.

Бидејќи голем дел од приходите и расходите на Друштвото се во денари, функционалната валута на Друштвото е денарот, и како резултат на тоа целта на Друштвото е да се сведе на минимум нивото на финансиски ризик во поглед на денарот.

За презентирање на пазарните ризици, МСФИ 7 бара сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на релевантните варијабли на ризикот врз добивката или загубата и акционерскиот капитал. Периодичните влијанија се утврдуваат со поврзување на хипотетичните промени во варијаблите на ризикот врз состојбата на финансиските инструменти на датумот на извештајот за финансиска состојба. Состојбите на датумот на извештајот вообичаено се репрезентативни за годината, како целина: затоа влијанијата се пресметуваат со користење на состојбите на крајот на годината претпоставувајќи дека состојбите биле конзистентни во текот на периодот на известување. Методите и претпоставките кои се користат во сензитивните анализи се ажурирани за да ја одразуваат тековната економска ситуација.

##### а) Валутен ризик

Функционална валута на Друштвото е македонскиот денар.

Изложеноста на валутен ризик на Друштвото е поврзана со поседување на депозити во банки кои се деноминирани во странска валута и од оперативни активности на приходи од и плаќања кон меѓународни телекомуникациски оператори како и издатоците за недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства коишто произлегуваат од обврски кон добавувачи од странски земји.

Девизната валута од која произлегува овој ризик првенствено е ЕУР. Друштвото користи парични депозити во странски валути претежно во ЕУР и парични депозити во МКД со девизна клаузула со цел заштита од странски валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките. Друштвото управува со изложеноста на ризик од курсни стапки преку одржување на повисок износ на депозити во ЕУР како докажана стабилна валута.

Сензитивната информација за валутниот ризик која се бара според МСФИ 7 е ограничена на ризиците коишто произлегуваат од финансиски инструменти деноминирани во валути кои се различни од функционалната валута во која се мерат.

На 31 декември 2015 година, доколку МКД би бил 1% послаб или посилен во споредба со ЕУР, на нето основа добивката би била повисока или пониска за МКД 5.937 илјади, соодветно. На 31 декември 2014 година, доколку МКД би бил 1% послаб или посилен во споредба со ЕУР, на нето основа добивката би била пониска или повисока за МКД 6.635 илјади, соодветно. На 31 декември 2015 година, доколку МКД би бил 10% послаб или посилен во споредба со УСД, на нето основа добивката би била повисока или пониска за МКД 17.741 илјади соодветно. На 31 декември 2014 година, доколку МКД би бил 10% послаб или посилен во споредба со УСД, на нето основа добивката би била повисока или пониска за МКД 2.959 илјади соодветно.

Белешки кон финансиските извештаи

б) Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансискиот инструмент ќе се променат како резултат на промени во каматните стапки на пазарот.

Промената во каматните стапки и каматните маргини можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Друштвото го минимизира каматниот ризик преку дефинирање на фиксни каматни стапки во периодот на валидност на определени финансиски инвестиции. Од друга страна, орочените депозити можат да бидат предвреме повлечени бидејќи договорите содржат одредба дека банката ќе пресмета и исплати камата по каматна стапка која е важечка на најблискиот период на доспевање на депозитот и во согласност со каматната стапка наведена во понудата.

Доколку значајно се зголемат пазарните каматни стапки, депозитот може да биде повлечен и заменет со нов депозит со поповолни каматни стапки за Друштвото со најниски можни трошоци. Инвестициите се ограничени на форми на финансиски инвестиции со релативно низок ризик во очекување на објективен принос во однос на претпоставениот ризик.

Друштвото нема каматносни обврски, но има ризик од каматните стапки во поглед на паричните депозити во банки и заемите кон вработените. Друштвото нема политика за заштита од каматниот ризик. Промените кај пазарните каматни стапки влијае врз каматата добиена од депозитите во банки.

На 31 декември 2015 година, Друштвото имаше депозити по видување и парични средства во банки во износ од МКД 1.545.106 илјади при што пораст од 1% на пазарните каматни стапки ќе предизвикало зголемување (*ceteris paribus*) од приближно МКД 15.451 илјади на каматата која се добива на годишно ниво, додека слично намалување би предизвикало исто такво намалување во добиената камата. На 31 декември 2014 година, Друштвото имаше депозити во износ од МКД 2.854.511 илјади (вклучувајќи и депозити по видување) и парични средства во банки при што пораст од 1% на пазарните каматни стапки ќе предизвикало зголемување (*ceteris paribus*) од приближно МКД 28.545 илјади на каматата која се добива на годишно ниво, додека слично намалување би предизвикало исто такво намалување во добиената камата.

в) Друг ценовен ризик

Инвестициите на Друштвото се во акционерски капитал на други ентитети што јавно тргуваат на македонската берза, како на официјалниот така и на редовниот пазар. Раководството постојано го следи портфолиото на инвестициите во акционерски капитал врз основа на фундаментални и технички анализи на акциите. Сите одлуки за купување и продавање ги одобруваат соодветните тела на Друштвото. Во согласност со стратегијата на Друштвото, инвестициите во рамките на портфолиото се чуваат до моментот кога ќе се создадат поволни услови на пазарот за продажба на истите.

Како дел од презентирањето на пазарните ризици, МСФИ 7 исто така бара обелоденувања за тоа како хипотетичките промени во варијабилите на ризикот влијаат на цената на финансиските инструменти. На 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година Друштвото има инвестиции кои би можеле да бидат засегнати од варијабилите на ризикот како што се берзанските цени.

На 31 декември 2015 година Друштвото има МКД 47.987 илјади инвестиции во акционерски капитал на други ентитети кои што јавно се тргуваат на македонската берза, при што пораст од 20% на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 9.597 илјади, додека слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката или загубата. Износот на инвестиции во акционерски капитал на други ентитети кои јавно се тргуваат на македонската берза на 31 декември 2014 година изнесува МКД 44.549 илјади, при што пораст од 20% на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 8.910 илјади, додека слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката за годината.

### 3.1.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик се дефинира како ризик дека една страна на финансиски инструмент ќе предизвика финансиска загуба за другата страна со тоа што нема да исполни одредена обврска.

Друштвото е изложено на кредитен ризик од своите оперативни активности и од одредени финансиски активности.

Ограничувањата на соработниците се одредуваат врз основа на доставените банкарски гаранции во согласност со пазарните услови на оние банки кои сакаат да издадат банкарска гаранција. Вкупниот износ на банкарските

Белешки кон финансиските извештаи

гаранции кои ќе бидат обезбедени треба да го покрие износот на проектираните слободни парични средства на Друштвото.

Во однос на финансиските активности трансакциите примарно се склучуваат со соработници (банки) кои имаат кредитен рејтинг од најмалку BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг) или каде што соработникот има доставено банкарска гаранција каде што банката гарант треба да биде со кредитен рејтинг од BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг).

Во случај кога расположливите средства на Друштвото го надминуваат вкупниот износ на добиени банкарски гаранции спомнати погоре, финансиското инвестирање на расположливите парични средства се врши во согласност со проценка на банкарскиот ризик базиран на CAEL методологијата како индиректен систем на оценување.

Одлуките за депонирање се прават врз основа на следните приоритети:

- Да се депонира во банки (банки со кои Дојче Телеком АД најчесто соработува, доколку е возможно) со обезбедена банкарска гаранција од банките со најдобар рејтинг и најдобар квалитет на банкарска гаранција
- Да се депонира во банки со обезбедена банкарска гаранција од банки со понизок рејтинг и послаб квалитет на банкарската гаранција
- По усогласување и договор со матичното друштво овие правила може да бидат променети за да се обезбеди целосна покриеност на кредитниот ризик. Доколку вкупниот износ на депозити не може да се пласира во банки покриени со банкарска гаранција со најмалку BBB+ рејтинг (или еквивалентен кредитен рејтинг), тогаш депозитите ќе се пласираат во локални банки без банкарска гаранција.

Процесот на управување со кредитни ризици од оперативни активности вклучува превентивни мерки како што се проверка на кредибилитет и превентивни забрани, корективни мерки во текот на законските односи како на пример активности за опоменување и исклучување, соработка со агенции за наплата и наплата по законски односи како што се процеси на тужење, судски постапки, вклучување на извршната единица и факторинг. Задоцнетите плаќања се следат преку постапка за проследување на долг врз основа на видот на корисникот, кредитната класа и износот на долгот.

Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитет - што утврдува дека корисникот нема долг и кредитната вредност на корисникот и преку превентивни забрани - што го утврдува кредитниот лимит врз основа на претходните приходи од сообраќај генерирани од корисникот.

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик кон поединечна странка или кон група на странки кои имаат слични карактеристики.

Процедурите на Друштвото обезбедуваат на перманентна основа дека продажбата се извршува на корисници со соодветна кредитна историја и дека не се надминува лимитот за изложување на кредитен ризик.

Максималната изложеност на кредитен ризик е презентирана преку сегашната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиска состојба. Последователно на тоа, Друштвото смета дека неговата максимална изложеност на кредитен ризик е претставена со износот на побарувањата намалени за признаената исправката на вредноста и износот на депозитите во банки на денот на Извештајот за финансиска состојба.

Најголемата вредност на депозит во 2015 година е МКД 480.000 илјади деноминирани во ЕУР 7.793 илјади (2014: МКД 300.000 илјади, деноминирани во ЕУР 4.876 илјади). Дополнително Друштвото има депозити во 1 домашна банка (2014: 1 домашна банка). Друштвото има обезбедено залог (гаранција) што го намалува кредитниот ризик за нивото на депонираниот износ во соодветната банка.

### 3.1.3. Ризик за ликвидност

Ризикот за ликвидност е ризик дека ентитетот може да најде на тешкотии за подмирување на обврските поврзани со финансиските обврски.

Ризик за ликвидност се дефинира како ризик дека Друштвото нема да биде во можност навремено да ги подмири или исполни своите обврски.

Инвестициското портфолио треба да остане доволно ликвидно со цел да се задоволат сите оперативни барања кои можат разумно да се предвидат. Ова е постигнато со структурирање на портфолиото така да финансиските инструменти доспеваат истовремено со потребата од парични средства за задоволување на предвидените потреби.

Белешки кон финансиските извештаи

Политика на Друштвото е да одржува вишок на парични средства и еквиваленти на паричните средства за подмирување на обврските во догледна иднина. Секој вишок на парични средства е депониран во комерцијалните банки.

Процесот за управување со ликвидноста на Друштвото вклучува предвидување на паричните текови од главните валути и разгледување на нивото на потребните ликвидни средства земајќи ги предвид податоците од бизнис планот, наплатите и одливот. Месечните, полугодишните и годишните парични проекции се изготвуваат и ажурираат на дневна основа од страна на Секторот за корпоративни финансии.

Табелите подолу ги прикажуваат обврските на 31 декември 2015 и 2014 година според преостанатите договорни рокови на доспевање. Износите наведени во табелата за доспевање се договорните недисконтирани парични текови. Таквите недисконтирани парични текови се разликуваат од износите вклучени во извештајот за финансиска состојба бидејќи износот во извештајот за финансиска состојба е врз основа на дисконтирани парични текови. Бидејќи финансиските обврски се плаќаат од паричните текови генерирани од редовно работење, анализата за доспеаност на финансиските средства на крајот на периодот на известување (во споредба со финансиските обврски) не би била корисна, затоа не е вклучена во табелите подолу.

Структурата на финансиските обврски на Друштвото според доспеаноста заклучно со 31 декември 2015 година е како што следи:

| Во илјади денари            | Вкупно           | Доспеани или                    | Од 1 до 3      | Од 3 до 12     | Од 12 месеци   |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                  | доспеваат за помалку од 1 месец |                |                |                |
| Обврски кон добавувачи      | 964.988          | 463.308                         | 485.203        | 16.477         | -              |
| Обврски кон поврзани страни | 750.836          | 719.808                         | 31.028         | -              | -              |
| Останати финансиски обврски | 1.497.106        | 739.377                         | 48.770         | 316.592        | 392.367        |
|                             | <u>3.212.930</u> | <u>1.922.493</u>                | <u>565.001</u> | <u>333.069</u> | <u>392.367</u> |

Структурата на финансиските обврски на Друштвото според доспеаноста заклучно со 31 декември 2014 година е како што следи:

| Во илјади денари            | Вкупно           | Доспеани или                    | Од 1 до 3      | Од 3 до 12     | Од 12 месеци   |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                  | доспеваат за помалку од 1 месец |                |                |                |
| Обврски кон добавувачи      | 1.152.423        | 740.927                         | 408.154        | 3.342          | -              |
| Обврски кон поврзани страни | 574.253          | 553.277                         | 20.976         | -              | -              |
| Останати финансиски обврски | 836.015          | 103.819                         | 15.375         | 245.090        | 471.731        |
|                             | <u>2.562.691</u> | <u>1.398.023</u>                | <u>444.505</u> | <u>248.432</u> | <u>471.731</u> |

### 3.2. Управување со капитални ризици

Целите на Друштвото при управување со капиталот е да се заштити способноста на Друштвото да работи на континуирана основа со цел да обезбеди поврат за акционерите и бенефиции за другите заинтересирани страни и да одржува оптимална структура на капитал со цел намалување на трошокот за капитал. Вкупниот капитал со кое што управува Друштвото на 31 декември 2015 година е МКД 14.053.241 илјади, според локалните општоприфатени сметководствени принципи (2014: МКД 14.057.432 илјади). Од овој износ МКД 9.583.888 илјади (2014: МКД 9.583.888 илјади) претставуваат акционерски капитал, додека МКД 1.237.534 илјади (2014: МКД 958.389 илјади) претставуваат законски резерви, кои не се распределуваат (види белешка 2.12). Друштвото исто така има купено сопствени акции (види белешки 2.11 и 15.1). Трансакцијата е во согласност со локалните законски барања со стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто, според закон или според статутот на Друштвото, не смеат да се користат за исплата на акционерите. Исто така, согласно локалните законски барања дивиденда може да биде исплатена на акционерите во износ којшто нема да ја надминува вкупно остварената добивка искажана во финансиските извештаи на Друштвото подготвени според локалните општоприфатени сметководствени принципи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите коишто можат да се распределуваат, односно резерви кои ги надминуваат

Белешки кон финансиските извештаи

законските резерви и останатите резерви определени со статутот на Друштвото. Друштвото е во согласност со сите законски барања кои се однесуваат на капиталот.

### 3.3. Проценка на објективна вредност

Паричните средства и еквивалентите на парични средства, побарувањата од купувачи и другите тековни финансиски средства главно се краткорочни. Поради ова, нивната сегашна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба е приближна на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на нетековниот дел од побарувањата од купувачи ги вклучува заемите на вработени и се определува користејќи техника на дисконтиран паричен тек.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Објективната вредност на јавно тргуваните финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се базира на објавената пазарна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба.

Финансиските обврски вклучени во категоријата Обврски кон добавувачи и останати обврски, главно се краткорочни. Поради ова, нивната сегашна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба е приближна на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на долгорочните финансиски обврски се определува користејќи техника на дисконтиран паричен тек.

## 4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки што се однесуваат на иднината. Проценките и мислењата континуирано се вреднуваат и се базираат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идни настани за кои што се верува дека се разумни под соодветните услови. Најзначајните проценки и претпоставки се обелоденети подолу.

### 4.1. Корисен век на средствата

Определувањето на корисниот век на средствата се базира на историското искуство со слични средства, како и на очекуваниот технолошки развој и промените во пошироките економски или индустриски фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се ревидира на годишна основа или секогаш кога се појавуваат индикации за значајни промени во дадените претпоставки. Веруваме дека сметководствените проценки поврзани со одредувањето на корисниот век на средствата се значајни сметководствени проценки земајќи го во предвид тоа дека вклучуваат претпоставки за технолошкиот развој во иновативна индустрија и во голем дел зависат од инвестиционите планови на Друштвото. Понатаму, поради тоа што корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства во рамките на вкупните средства е значителен, влијанието на било кои промени во проценките може да биде материјално за нашите финансиски позиции и резултати од работењето. На пример, кога Друштвото би го намалило просечниот корисен век на недвижностите, опремата и постројките и нематеријалните средства за 10%, тоа би резултирало во зголемување на годишниот трошок за амортизација во приближен износ од МКД 264.262 илјади (2014: МКД 267.409 илјади). Види белешка 11 и 12 за промените направени во корисниот век во 2015 година.

Друштвото постојано воведува нови услуги и платформи вклучувајќи, но не и ограничувајќи се на Универзален мобилен телекомуникациски систем (UMTS) и LTE технологија, базирани на широкопојасни услуги во мобилните комуникации како и поставување на оптички кабли во работењето на фиксната телефонија. Во случај на воведување на вакви нови услуги, Друштвото спроведува ревизија на корисниот век на веќе постоечките платформи, но во најголемиот број случаи овие сервиси се дизајнирани да коегзистираат со постоечките платформи, без да предизвикаат промени кај новите технологии. Последователно, корисниот век на постоечките платформи вообичаено не треба да се скратува.

Во 2012 година Друштвото спроведе ревизија на корисен век на ниво на средство кој произлезе од проектот на Друштвото за PSTN миграција, што генерално резултираше со скратување на нивниот корисен век. Во јануари 2014 година Друштвото изврши миграција на последниот PSTN претплатник со што го заврши проектот за PSTN миграција (види белешка 10).

Белешки кон финансиските извештаи

Во 2015 година Друштвото спроведе спроведе ревизија на корисен век на ниво на средство кој произлезе од проектот за модернизација на основната интернет протокол мрежа, што генерално резултираше со скратување на нивниот корисен век.

#### **4.2. Можни оштетувања на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства**

Ние го проценуваме оштетувањето на препознатливи недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Износот на надоместувачката вредност примарно се добива по пат на пресметка на употребна вредност, при која се користи широк спектар на претпоставки и фактори кои влијаат на истите.. Покрај другото, ги земаме во предвид идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитет во услугите и други промени на околности кои можат да доведат до оштетување. Доколку со методот на употребна вредност е утврдено оштетување, се утврдува и објективна вредност намалена за трошоците за продажба (ако можат да се утврдат), за да се пресмета точниот износ на оштетувањето. Земајќи во предвид дека ова се врши врз основа на проценки и мислења, вредноста на можните оштетувања може да биде значително различна од онаа којашто е добиена по пат на овие калкулации. Раководството има извршено тестирање на оштетување базирано на проекцијата за десет години на паричните текови и стапката на постојан раст од 2% (2014: 2%) за да се утврди остаточната вредност после десет години. Дисконтната стапка која се користеше беше 8,44% (2014: 9,36%). Тестот не резултираше со загуби од оштетување. Раководството верува дека ни една разумно можна промена во која било од горенаведените клучни претпоставки нема да предизвика сегашната вредност на единиците што генерираат парични средства значително да ја надмине својата надоместувачка вредност.

#### **4.3. Можни исправки на побарувања од купувачи и останати побарувања**

Ние пресметуваме исправка на вредност на спорни побарувања базирајќи се на проценетите загуби кои произлегуваат од неможноста на корисниците да ги извршат плаќањата. За најголемите купувачи, странските купувачи и за корисници кои се во постапки за стечај и ликвидација исправката е пресметана на индивидуална основа, додека за останатите купувачи е пресметана на портфолио основа, која се базира на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на побарувањата, кредитната способност на корисниците и неодамнешните промени на условите на плаќање (види белешка 2.3.1 (б)). Овие фактори се разгледуваат периодично, и кога е потребно се вршат промени во пресметката. Во 2014 година Друштвото спроведе детална анализа на групите на купувачи на коишто се применува групна проценка за оштетување, од којашто произлезе понатамошна промена на соодветните стапки на исправка поради различно однесување на купувачите при плаќање, што резултираше со нови стапки за исправка на побарувањата во 2014 година.

Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на исправки коишто се признаени досега (види белешка 3.1.2).

#### **4.4. Резервирања**

Резервирањата главно се базираат на проценка особено во правни спорови. Друштвото ја проценува веројатноста од настанување на негативен исход како резултат на минат настан, и доколку веројатноста за одлив на економски користи е оценета како поголема од 50%, Друштвото врши резервирање за целиот износ на обврската (види белешка 2.9). Бидејќи проценката на веројатноста се врши врз основа на претпоставки, во некои случаи проценката може да не биде во согласност со евентуалниот исход на случајот. Со цел да се утврди веројатноста од негативен исход, Друштвото користи внатрешни и надворешни правни совети.

#### **4.5. Трошоци за стекнување на претплатници**

Трошоците за стекнување на претплатници примарно вклучуваат загуби од продажба на опрема (приходите и трошоците се прикажани на бруто основа) и надоместоци платени на агенти за стекнување на нови претплатници или задржување на постојните. Агентите на Друштвото исто така, дел од своите агенциски провизии користат за маркетинг активности за производите на Друштвото, додека определен дел од маркетинг трошоците на Друштвото можат исто така да се сметаат како дел од трошоците за стекнување на претплатници. Директните надоместоци наплатени од претплатниците за активирање или поврзување се маргинални во споредба со трошоците за стекнување. Овие

Белешки кон финансиските извештаи

приходи и трошоци се признаени кога претплатникот ќе биде приклучен на фиксната или мобилната мрежа на Друштвото. Ваквите трошоци или приходи не се капитализирани или одложени. Овие трошоци за стекнување (загуби) се признаваат веднаш како трошоци (Останати расходи од работењето) бидејќи не се точно деливи од другите маркетинг трошоци. Вкупниот износ на трошоци за надоместоци платени на агенти во 2015 година изнесува МКД 125.123 илјади (2014: МКД 155.753 илјади).

## 5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

| Во илјади денари             | 2015             | 2014             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Депозити по видување         | 934.058          | 1.154.086        |
| Парични средства во банки    | 611.048          | 281.749          |
| Парични средства во благајна | 5.017            | 14.183           |
|                              | <u>1.550.123</u> | <u>1.450.018</u> |

Каматната стапка на депозити по видување во банки се движи од 0,30% до 0,35% на годишно ниво (2014: 0,30% до 1,00% на годишно ниво). Овие депозити имаат рок на доспевање помал од 3 месеци.

Сегашната вредност на парични средства и еквиваленти на парични средства е деноминирана во следните валути:

| Во илјади денари | 2015             | 2014             |
|------------------|------------------|------------------|
| МКД              | 1.001.228        | 1.213.425        |
| ЕУР              | 511.477          | 209.039          |
| УСД              | 37.418           | 27.492           |
| Останато         | -                | 62               |
|                  | <u>1.550.123</u> | <u>1.450.018</u> |

Во продолжение е прегледот на депозити по видување и парични средства во банки со банкарска гаранција по кредитен рејтинг на гарантот (види белешка 3.1.2):

| Во илјади денари                | 2015             | 2014             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Кредитен рејтинг на гарантот: А | <u>1.494.453</u> | <u>1.395.258</u> |
|                                 | <u>1.494.453</u> | <u>1.395.258</u> |

Во продолжение е прегледот на депозити по видување и парични средства во банки по кредитен рејтинг, во локални банки без банкарска гаранција (види белешка 3.1.2):

| Во илјади денари   | 2015          | 2014          |
|--|---------------|---------------|
| Кредитен рејтинг: А+                                       | 16.301        | -             |
| Кредитен рејтинг: В+                                       | 13.444        | -             |
| Кредитен рејтинг: ВВВ-                                     | 1.612         | 344           |
| Кредитен рејтинг: ВВ-                                      | -             | 17.888        |
| Кредитен рејтинг: В-                                       | -             | 22.095        |
| Кредитен рејтинг: RD                                       | 18.669        | -             |
| Депозити по видување во локални банки без кредитен рејтинг | <u>627</u>    | <u>250</u>    |
|  | <u>50.653</u> | <u>40.577</u> |

Кредитниот рејтинг во прегледот погоре го претставува кредитниот рејтинг на локалната банка или кредитниот рејтинг на матичната банка доколку не е расположлив кредитен рејтинг за локалната банка.

## 6. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

Во 2014 година депозитите во банки претставуваат парични средства во реномирани домашни банки, со каматни стапки од 1,45% до 1,70% годишно и со доспеаност од 3 до 12 месеци.



Белешки кон финансиските извештаи

Сегашната вредност на депозитите во банки е деноминирана по валути како што следи:

| Во илјади денари | 2015     | 2014             |
|------------------|----------|------------------|
| МКД              | -        | 962.388          |
| ЕУР              | -        | 456.288          |
|                  | <u>-</u> | <u>1.418.676</u> |

Во продолжение е прегледот на депозити во банки по категории и по кредитен рејтинг на гарантот (види белешка 3.1.2):

| Во илјади денари                | 2015     | 2014             |
|---------------------------------|----------|------------------|
| Кредитен рејтинг на гарантот: А | -        | 1.418.676        |
|                                 | <u>-</u> | <u>1.418.676</u> |

## 7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

| Во илјади денари  | 2015               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| Побарувања од купувачи - домашни                            | 4.194.426          | 4.135.382          |
| Намалено за: исправка на вредноста                          | <u>(1.799.273)</u> | <u>(1.748.663)</u> |
| Побарувања од купувачи-домашни-нето                         | 2.395.153          | 2.386.719          |
| Побарувања од купувачи-странски                             | 189.232            | 126.231            |
| Намалено за: исправка на вредноста                          | <u>(12.776)</u>    | <u>(12.776)</u>    |
| Побарувања од купувачи-странски-нето                        | 176.456            | 113.455            |
| Побарувања од поврзани страни                               | 829.606            | 576.788            |
| Заеми дадени на трети страни                                | 3.550              | 3.533              |
| Намалено за: исправка на вредноста                          | <u>(3.550)</u>     | <u>(3.533)</u>     |
| Заеми дадени на трети страни - нето                         | -                  | -                  |
| Заеми за вработени  | 81.822             | 101.703            |
| Останати побарувања   | <u>13.550</u>      | <u>16.114</u>      |
| Финансиски средства   | 3.496.587          | 3.194.779          |
| Аванси дадени на добавувачи                                 | 126.556            | 120.564            |
| Намалено за: исправка на вредноста                          | <u>(62.923)</u>    | <u>(62.923)</u>    |
| Аванси дадени на добавувачи - нето                          | 63.633             | 57.641             |
| Претплати и пресметани приходи                              | <u>316.921</u>     | <u>531.904</u>     |
|   | <u>3.877.141</u>   | <u>3.784.324</u>   |
| Намалено за нетековен дел: Заеми за вработени               | (66.678)           | (83.369)           |
| Намалено за нетековен дел: Побарувања од купувачи - домашни | <u>(340.842)</u>   | <u>(280.018)</u>   |
| Тековен дел   | <u>3.469.621</u>   | <u>3.420.937</u>   |

Побарувањата од поврзани страни претставуваат побарувања од Групацијата Маѓар Телеком и Групацијата Дојче Телеком (види белешка 28).

Заемите за вработените се обезбедени со хипотека на недвижност или меница.

Заеми дадени на трети страни претставува заем со референтната каматна стапка на 6 месечен ЕУРИБОР со маргина од 0,3%. Заемите одобрени за вработените имаат каматна стапка од 4,55% годишно (2014: 4,55% годишно).

Нетековниот дел од Заеми за вработени претставува побарувања кои се со датум на доспевање до 12 години од денот на извештајот за финансиска состојба. Нетековниот дел од Побарувања од купувачи претставува побарувања кои се со датум на доспевање до 4 години од денот на извештајот за финансиска состојба.

На 31 декември 2015 година за побарувањата од домашни купувачи во износ од МКД 2.151.715 илјади (2014: МКД 2.103.291 илјади) има исправка на вредноста.

Белешки кон финансиските извештаи

Старосната структура на овие побарувања е како што следи:

| Во илјади денари      | 2015             | 2014             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Помалку од 30 дена    | 194.181          | 195.732          |
| Помеѓу 31 и 180 дена  | 148.322          | 153.403          |
| Помеѓу 181 и 360 дена | 93.882           | 78.692           |
| Повеќе од 360 дена    | 1.715.330        | 1.675.464        |
|                       | <u>2.151.715</u> | <u>2.103.291</u> |

На 31 декември 2015 година, побарувањата од домашни купувачи во износ од МКД 253.139 илјади (2014: МКД 236.337 илјади) беа застарени, но за нив нема исправка. Тие главно се однесуваат на корисници на услуги за интерконекција кои се проценуваат на индивидуална основа во согласност со минатото искуство на Друштвото и сегашните очекувања, како и на деловни корисници и државни институции кои припаѓаат во одредена категорија и согласно старосна структура се застарени но нема исправка, врз основа на минато искуство за однесувањето на купувачите при плаќање (види белешка 2.4 и 4.3).

Анализата на овие застарени побарувања од домашни купувачите е дадена подолу:

| Во илјади денари      | 2015           | 2014           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Помалку од 30 дена    | 77.659         | 104.455        |
| Помеѓу 31 и 60 дена   | 9.615          | 44.683         |
| Помеѓу 61 и 90 дена   | 9.928          | 31.915         |
| Помеѓу 91 и 180 дена  | 13.245         | 19.881         |
| Помеѓу 181 и 360 дена | 64.304         | 31.295         |
| Повеќе од 360 дена    | 78.388         | 4.108          |
|                       | <u>253.139</u> | <u>236.337</u> |

Вкупниот износ на исправката на вредност за побарувања од домашни купувачи е МКД 1.799.273 илјади (2014: МКД 1.748.663 илјади). Од оваа вредност, МКД 1.542.269 илјади (2014: МКД 1.538.064 илјади) се однесуваат на исправка според старосна структура на спомнатите побарувања, додека вредноста од МКД 51.592 илјади (2014: МКД 47.339 илјади) се побарувања од купувачи во стечај и ликвидација за кои има исправка за целата нивна вредност. Дополнително Друштвото има исправка на вредноста на индивидуална основа на одредена група клиенти во износ од МКД 205.412 илјади (2014: МКД 163.260 илјади). Вкупниот износ на исправката на побарувања од странски купувачи е МКД 12.776 илјади (2014: МКД 12.776 илјади).

Износот на исправка главно е резултат на побарувања кои се доспеани повеќе од 720 дена. Вкупната вредност на побарувањата за кои е направена исправка за целата нивна вредност е МКД 1.609.603 илјади (2014: МКД 1.557.900 илјади). Овие побарувања се главно од купувачи кои се исклучени во две насоки, купувачи кои се демонтрани, тужени купувачи и купувачи кои веќе не ги користат услугите на Друштвото.

Објективните вредности на финансиските средства во побарувања од купувачите и останати побарувања по категории се како што следи:

| Во илјади денари                | 2015             | 2014             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Побарувања од купувачи-домашни  | 2.395.153        | 2.386.719        |
| Побарувања од купувачи-странски | 176.456          | 113.455          |
| Побарувања од поврзани страни   | 829.606          | 576.788          |
| Заеми за вработени              | 81.822           | 101.703          |
| Останати побарувања             | 13.550           | 16.114           |
|                                 | <u>3.496.587</u> | <u>3.194.779</u> |

Белешки кон финансиските извештаи

Движење на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од домашни купувачи:

| Во илјади денари                     | 2015             | 2014             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Исправка на вредност на 1 јануари    | 1.748.663        | 1.748.145        |
| Трошок во текот на годината          | 77.789           | 29.223           |
| Отпис                                | (27.179)         | (28.705)         |
| Исправка на вредноста на 31 декември | <u>1.799.273</u> | <u>1.748.663</u> |

Во 2014 и 2015 година нема движење на исправката на вредноста на аванси дадени на добавувачи.

Побарувањата за кои има исправка на вредност се отпишуваат кога нема очекување за дополнителни приливи.

На 31 декември 2015 година за побарувањата од странски купувачи има исправка на вредноста во износ од МКД 12.776 илјади (2014: МКД 12.776 илјади).

Старосната структура на овие побарувања е како што следи:

| Во илјади денари      | 2015          | 2014          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Помалку од 30 дена    | -             | 326           |
| Помеѓу 31 и 180 дена  | -             | 1.629         |
| Помеѓу 181 и 360 дена | -             | 1.955         |
| Повеќе од 360 дена    | 12,776        | 8.866         |
|                       | <u>12,776</u> | <u>12.776</u> |

На 31 декември 2015 година побарувањата од странски купувачи во износ од МКД 89.941 илјади (2014: МКД 104.036 илјади) беа застарени, но за нив нема исправка. Ова се однесува на купувачи од странство пресметани на индивидуална основа во согласност со минатото искуство на Друштвото и тековните очекувања.

Анализата на овие застарени побарувања за кои не е направена исправка од странски купувачи е како што следи:

| Во илјади денари      | 2015          | 2014           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Помалку од 30 дена    | 2.192         | 25.652         |
| Помеѓу 31 и 60 дена   | 35.379        | 11.107         |
| Помеѓу 61 и 90 дена   | 6.135         | 25.667         |
| Помеѓу 91 и 180 дена  | 11.805        | 25.400         |
| Помеѓу 181 и 360 дена | 2.553         | 6.684          |
| Повеќе од 360 дена    | 31.877        | 9.526          |
|                       | <u>89.941</u> | <u>104.036</u> |

Друштвото има побарувања од домашни купувачи со изменети договорни услови со сегашна вредност од МКД 15.803 илјади (2014: МКД 35.915 илјади). За сегашната вредност на заемите и побарувањата, кои инаку би биле застарени а за кои условите биле обновени, не е направена исправка на вредноста доколку ново договорените парични текови се сметаат за сигурни.

Сегашните вредности на нетековните побарувања од купувачи и останати побарувања на Друштвото се изразени во денари.

Сегашните вредности на тековните побарувања од купувачи и останати побарувања на Друштвото се изразени во следните валути:

| Во илјади денари | 2015             | 2014             |
|------------------|------------------|------------------|
| МКД              | 2.259.099        | 2.648.968        |
| ЕУР              | 998.489          | 702.351          |
| УСД              | 208.514          | 67.571           |
| Останато         | 3.519            | 2.047            |
|                  | <u>3.469.621</u> | <u>3.420.937</u> |

Белешки кон финансиските извештаи

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се проценети врз база на податоците од минатото за доцнење во плаќањето на купувачите.

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од домашните купувачи коишто не се застарени, ниту пак им е извршена исправка на вредноста се како што следи:

| Во илјади денари | 2015             | 2014             |
|------------------|------------------|------------------|
| Група 1          | 1.263.510        | 1.320.702        |
| Група 2          | 86.547           | 81.037           |
| Група 3          | 98.673           | 113.997          |
|                  | <u>1.448.730</u> | <u>1.515.736</u> |

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од странските купувачи коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се како што следи:

| Во илјади денари | 2015          | 2014         |
|------------------|---------------|--------------|
| Група 1          | <u>86.515</u> | <u>9.419</u> |
|                  | <u>86.515</u> | <u>9.419</u> |

Група 1 - Корисници во фиксната телефонија коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки пред истекот на рокот за плаќање и корисници во мобилната телефонија без исклучувања во последните 12 месеци.

Група 2 - Корисници во фиксната телефонија коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки на денот на истекот на рокот за плаќање и корисници во мобилната телефонија до 3 исклучувања во последните 12 месеци.

Група 3 - Корисници во фиксната телефонија коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки по истекот на рокот за плаќање и корисници во мобилната телефонија со повеќе од 3 исклучувања во последните 12 месеци.

## 8. ДАНОЦИ

### 8.1. Побарувања за останати даноци

| Во илјади денари            | 2015          | 2014          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Побарувања за ДДВ           | 11.685        | 11.169        |
| Останати даночни побарувања | 896           | 503           |
|                             | <u>12.581</u> | <u>11.672</u> |

### 8.2. Обврски за останати даноци

| Во илјади денари | 2015          | 2014          |
|------------------|---------------|---------------|
| Обврски за ДДВ   | <u>65.547</u> | <u>56.215</u> |
|                  | <u>65.547</u> | <u>56.215</u> |

## 9. ЗАЛИХИ

| Во илјади денари                  | 2015           | 2014           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Материјали                        | 131.116        | 114.383        |
| Трговска стока                    | 307.926        | 354.801        |
| Исправка на вредноста на залихите | (20.918)       | (24.919)       |
|                                   | <u>418.124</u> | <u>444.265</u> |

Белешки кон финансиските извештаи

Движење на исправката на вредност на залихите:

| Во илјади денари  | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| Состојба на 1 јануари                                       | 24.919        | 14.204        |
| Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност | 2.474         | 11.587        |
| Намалување на вредноста на залихите                         | 41.764        | 9.060         |
| Отпис   | (48.239)      | (9.932)       |
| Состојба на 31 декември                                     | <u>20.918</u> | <u>24.919</u> |

Исправката на вредноста на залихите главно се однесува на трговска стока и застарени материјали (главно материјали потребни за инсталација на кабли). Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност е врз основа на анализа на пониската од набавната и нето продажната вредност на датумот на извештајот за финансиска состојба.

#### 10. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Средствата наменети за продажба вклучуваат недвижности, постројки и опрема, на Друштвото, чија сегашна вредност ќе биде остварена главно преку нивна продажба или размена, наместо преку континуирана употреба кој раководството не ја смета за веројатна. Намерата на раководството е да ги продаде овие средства во рок од една година, со можност за пролонгирање на рокот зависно од околностите. Постои план за продажба или размена на овие средства и раководството започна со активна продажба на пазарот по разумна цена или пак за нив веќе постои договор за продажба со одреден купувач.

Во декември 2013 година Одборот на директори на Друштвото донесе одлука за продажба на PSTN центри согласно завршувањето на „Проектот за целосна IP трансформација“ со кој Друштвото изврши миграција на услугите од PSTN во IP базирани услуги (види белешка 4.1). Сегашната вредност на овие средства во износ од МКД 1.650 илјади беше рекласифицирана во средства наменети за продажба во Извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2013 година. Во текот на 2014 година дел од овие средства беа продадени што резултираше во сегашна вредност од МКД 159 илјади на 31 декември 2014 година. Останатиот дел од овие средства беше продаден во тек на 2015 година.

Дополнително, во текот на 2014 година, Друштвото донесе одлука за продажба на одреден број останати средства. Сегашната вредност на засегнатите средства беше рекласифицирана во средства наменети за продажба во извештајот за финансиската состојба. На 31 декември 2014 година салдото на средствата наменети за продажба вклучува возила со сегашна вредност од МКД 9.530 илјади, за кои Друштвото призна оштетување во износ од МКД 776 илјади, врз основа на добиените пазарни понуди, признаено во Амортизација, згради со сегашна вредност од МКД 136.114 илјади за кои Друштвото призна оштетување во износ од МКД 3.420 илјади, врз основа на добиените пазарни понуди, признаено во Амортизација, и фискални принтери со сегашна вредност од МКД 13 илјади. Средства во износ од МКД 79.936 илјади, класифицирани како расположиви за продажба на крајот на 2014 година, беа апропадени во текот на 2015 година.

Во текот на 2015 година, Друштвото донесе одлука за продажба на одреден број останати средства. Сегашната вредност на засегнатите средства беше рекласифицирана во средства наменети за продажба во Извештајот за финансиската состојба. На 31 декември 2015 година салдото на средствата наменети за продажба вклучува возила со сегашна вредност од МКД 6.517 илјади, за кои Друштвото призна оштетување во износ од МКД 307 илјади, врз основа на добиените пазарни понуди, признаено во Амортизација, згради со сегашна вредност од МКД 59.323 илјади и фискални принтери со сегашна вредност од МКД 13 илјади.

Во согласност со МСФИ 5, средствата презентирани како средства наменети за продажба на датумот на билансот на состојба се прикажани по пониската од сегашната вредност или објективната вредност намалена за трошоците за продажба. Објективната вредност намалена за трошоците за продажба, е еднократна објективна вредност, која се мери користејќи информации достапни на пазарот, и ја претставува пазарната цената одредена од неповрзани трети страни, и затоа е во рамките на Ниво 2 во хиерархијата на објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи

**11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

| Во илјади денари                                 | Земјиште | Згради    | Телекому-<br>никациска<br>опрема | Инвестиции во<br>тек | Вкупно     |
|--|----------|-----------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Набавна вредност                                 |          |           |                                  |                      |            |
| На 1 јануари 2014                                | 25.260   | 6.458.379 | 27.329.158                       | 1.674.777            | 35.487.574 |
| Зголемувања                                      | 2.556    | 6.614     | 511.402                          | 923.775              | 1.444.347  |
| Пренос од инвестиции во<br>тек (види белешка 12) | -        | 10.129    | 1.015.099                        | (1.403.692)          | (378.464)  |
| Намалувања                                       | -        | (31.560)  | (290.582)                        | -                    | (322.142)  |
| Пренос во средства<br>наменети за продажба       | -        | (333.132) | (80.968)                         | -                    | (414.100)  |
| На 31 декември 2014                              | 27.816   | 6.110.430 | 28.484.109                       | 1.194.860            | 35.817.215 |
| Амортизација                                     |          |           |                                  |                      |            |
| На 1 јануари 2014                                | -        | 2.315.826 | 20.885.434                       | -                    | 23.201.260 |
| Амортизација за годината                         | -        | 166.490   | 1.502.709                        | -                    | 1.669.199  |
| Намалувања                                       | -        | (34.980)  | (283.787)                        | -                    | (318.767)  |
| Пренос во средства<br>наменети за продажба       | -        | (166.537) | (73.320)                         | -                    | (239.857)  |
| Трансфер меѓу групи на<br>средства               | -        | (1.663)   | 1.663                            | -                    | -          |
| На 31 декември 2014                              | -        | 2.279.136 | 22.032.699                       | -                    | 24.311.835 |
| Сегашна вредност                                 |          |           |                                  |                      |            |
| На 1 јануари 2014                                | 25.260   | 4.142.553 | 6.443.724                        | 1.674.777            | 12.286.314 |
| На 31 декември 2014                              | 27.816   | 3.831.294 | 6.451.410                        | 1.194.860            | 11.505.380 |

Белешки кон финансиските извештаи

| Во илјади денари                                 | Земјиште | Згради    | Телекому-<br>никациска<br>опрема | Останато  | Инвестиции<br>во тек | Вкупно     |
|--|----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| Набавна вредност                                 |          |           |                                  |           |                      |            |
| На 1 јануари 2015                                | 27.816   | 6.110.430 | 24.376.607                       | 4.107.502 | 1.194.860            | 35.817.215 |
| Зголемувања                                      | -        | 10.302    | 451.891                          | 156.629   | 918.323              | 1.537.145  |
| Пренос од инвестиции во<br>тек (види белешка 12) | -        | 6.235     | 245.260                          | 64.116    | (413.150)            | (97.539)   |
| Намалувања                                       | -        | -         | (190.344)                        | (150.389) | -                    | (340.733)  |
| Пренос во средства<br>наменети за продажба       | -        | (11.877)  | -                                | 18        | -                    | (11.859)   |
| На 31 декември 2015                              | 27.816   | 6.115.090 | 24.883.414                       | 4.177.876 | 1.700.033            | 36.904.229 |
| Амортизација                                     |          |           |                                  |           |                      |            |
| На 1 јануари 2015                                | -        | 2.279.136 | 19.015.650                       | 3.017.049 | -                    | 24.311.835 |
| Амортизација за годината                         | -        | 156.914   | 1.071.877                        | 392.316   | -                    | 1.621.107  |
| Намалувања                                       | -        | -         | (190.344)                        | (141.076) | -                    | (331.420)  |
| Пренос во средства<br>наменети за продажба       | -        | (12.360)  | -                                | 18        | -                    | (12.342)   |
| На 31 декември 2015                              | -        | 2.423.690 | 19.897.183                       | 3.268.307 | -                    | 25.589.180 |
| Сегашна вредност                                 |          |           |                                  |           |                      |            |
| На 1 јануари 2015                                | 27.816   | 3.831.294 | 5.360.957                        | 1.090.453 | 1.194.860            | 11.505.380 |
| На 31 декември 2015                              | 27.816   | 3.691.400 | 4.986.231                        | 909.569   | 1.700.033            | 11.315.049 |

Во 2015 година, Друштвото капитализираше МКД 5.455 илјади (2014: МКД 23.719 илјади) трошоци поврзани со добивање на целосна документација за базните станици и МКД 142.045 илјади (2014 : МКД 45.699) трошоци поврзани со добивање на целосна документација за инфраструктурата на фиксна линија во согласност со применливите закони во Република Македонија (види белешка 2.6).

Ревизијата на корисниот век и остаточната вредност на недвижностите, постројките и опремата, направена во текот на 2015 година, влијаеше врз корисниот век на неколку типови на средства, главно опрема за пренос, кабелски линии и дигитални центри. Промената на корисниот век на засегнатите средства беше направена поради технолошките промени и деловните планови на Друштвото.

Ревизијата резултираше со следната промена на првичниот тренд на амортизација во тековната и во годините што следат:

| Во илјади денари                           | 2015     | 2016    | 2017   | 2018  | После 2018 |
|--|----------|---------|--------|-------|------------|
| (Намалување)/зголемување на амортизацијата | (16.083) | (4.644) | 51.332 | 6.296 | (36.901)   |
|  | (16.083) | (4.644) | 51.332 | 6.296 | (36.901)   |

Белешки кон финансиските извештаи

## 12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Во илјади денари                                 | Софтвер и<br>лиценци | Концесија,<br>2G, 3G и 4G<br>лиценци | Останато | Вкупно    |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Набавна вредност                                 |                      |                                      |          |           |
| На 1 јануари 2014                                | 4.895.315            | 1.525.417                            | -        | 6.420.732 |
| Зголемувања                                      | 172.098              | -                                    | 178.544  | 350.642   |
| Пренос од инвестиции во тек (види<br>белешка 11) | 378.463              | -                                    | -        | 378.463   |
| Намалувања                                       | (518.480)            | -                                    | -        | (518.480) |
| На 31 декември 2014                              | 4.927.396            | 1.525.417                            | 178.544  | 6.631.357 |
| Амортизација                                     |                      |                                      |          |           |
| На 1 јануари 2014                                | 3.598.729            | 503.429                              | -        | 4.102.158 |
| Амортизација за годината                         | 579.290              | 108.596                              | 49.596   | 737.482   |
| Намалувања                                       | (518.480)            | -                                    | -        | (518.480) |
| На 31 декември 2014                              | 3.659.539            | 612.025                              | 49.596   | 4.321.160 |
| Сегашна вредност                                 |                      |                                      |          |           |
| На 1 јануари 2014                                | 1.296.586            | 1.021.988                            | -        | 2.318.574 |
| На 31 декември 2014                              | 1.267.857            | 913.392                              | 128.948  | 2.310.197 |

Во 2014 година беше направено ревидирање на договорите за права за емитување на телевизиски содржини и беа идентификувани два договори кои се квалификуваат за капитализација, имајќи го во предвид перспективното признавање - договорите се нови или со повторно обновени услови после 1 јануари 2014 година; нераскинливиот рок на договорите од најмалку 12 месеци; сигурноста на испораката на содржината; и тоа дека набавната вредност на правата може со сигурност да се процени. Соодветно на тоа, овие права беа признати во 2014 година во нематеријални средства, категоријата Останато, по нето сегашната вредност на идните плаќања во износ од МКД 178.544 илјади и ќе се амортизираат во текот на времетраењето на договорите, што е 3 години (види белешка 13 и 20).

| Во илјади денари                                 | Софтвер и<br>лиценци | Концесија,<br>2G, 3G и 4G<br>лиценци | Останато | Инвестиции<br>и во тек | Вкупно    |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Набавна вредност                                 |                      |                                      |          |                        |           |
| На 1 јануари 2015                                | 4.927.396            | 1.525.417                            | 178.544  | -                      | 6.631.357 |
| Зголемувања                                      | 205.422              | -                                    | 302.014  | 57.919                 | 565.355   |
| Пренос од инвестиции во тек (види<br>белешка 11) | 97.539               | -                                    | -        | -                      | 97.539    |
| Намалувања                                       | (483.741)            | -                                    | -        | -                      | (483.741) |
| На 31 декември 2015                              | 4.746.616            | 1.525.417                            | 480.558  | 57.919                 | 6.810.510 |
| Амортизација                                     |                      |                                      |          |                        |           |
| На 1 јануари 2015                                | 3.659.539            | 612.025                              | 49.596   | -                      | 4.321.160 |
| Амортизација за годината                         | 555.581              | 108.596                              | 93.071   | -                      | 757.248   |
| Намалувања                                       | (483.741)            | -                                    | -        | -                      | (483.741) |
| На 31 декември 2015                              | 3.731.379            | 720.621                              | 142.667  | -                      | 4.594.667 |
| Сегашна вредност                                 |                      |                                      |          |                        |           |
| На 1 јануари 2015                                | 1.267.857            | 913.392                              | 128.948  | -                      | 2.310.197 |
| На 31 декември 2015                              | 1.015.237            | 804.796                              | 337.891  | 57.919                 | 2.215.843 |

Во 2015 година беше направено ревидирање на договорите за права за емитување на телевизиски содржини и беше идентификуван еден дополнителен договор кој се квалификува за капитализација, имајќи го во предвид



Белешки кон финансиските извештаи

перспективното признавање - договорот е со повторно обновени услови после 1 јануари 2015 година; нераскинлив рок на договорот од најмалку 12 месеци; сигурноста на испораката на содржината; и тоа дека набавната вредност на правата може со сигурност да се процени. Соодветно на тоа, ова право беше признато во 2015 година во нематеријални средства, категоријата Останато, по нето сегашната вредност на идните плаќања во износ од МКД 302.014 илјади и ќе се амортизира во текот на времетраењето на договорот, што е 3 години (види белешка 13 и 20).

Ревизијата на корисниот век на нематеријалните средства во текот на 2015 година влијаеше на голем број средства, главно софтвер. Промената на корисниот век на засегнатите средства беше направена поради технолошките промени и деловните планови на Друштвото.

Ревизијата резултираше со следната промена на првичниот тренд на амортизација во тековната и во годините што следат:

| Во илјади денари                           | 2015            | 2016            | 2017          | 2018          | После 2018 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| (Намалување)/зголемување на амортизацијата | (20.148)        | (22.736)        | 13.232        | 29.416        | 236        |
|  | <u>(20.148)</u> | <u>(22.736)</u> | <u>13.232</u> | <u>29.416</u> | <u>236</u> |

### 13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

| Во илјади денари                  | 2015             | 2014             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Обврски кон добавувачи - домашни  | 695.085          | 706.129          |
| Обврски кон добавувачи - странски | 269.903          | 446.294          |
| Обврски кон поврзани страни       | 750.836          | 574.253          |
| Обврски за дивиденда              | 482.099          | 1.992            |
| Останати финансиски обврски       | 976.167          | 765.538          |
| Финансиски обврски                | <u>3.174.090</u> | <u>2.494.206</u> |
| Пресметани трошоци                | 1.449.922        | 1.421.072        |
| Одложен приход                    | 355.065          | 390.657          |
| Примени аванси                    | 69.474           | 65.988           |
| Останато                          | 124.938          | 118.325          |
|                                   | <u>5.173.489</u> | <u>4.490.248</u> |
| Намалено за нетековен дел:        |                  |                  |
| Одложени приходи                  | (39.650)         | (54.332)         |
| Останати финансиски обврски       | <u>(351.753)</u> | <u>(416.435)</u> |
| Тековен дел                       | <u>4.782.086</u> | <u>4.019.481</u> |

Обврските кон поврзани страни претставуваат обврски кон Групацјата Маѓар Телеком и Групацјата Дојче Телеком (види белешка 28).

Нетековните одложени приходи имаат период на доспевање до 10 години од датумот на извештајот за финансиска состојба.

Во категоријата Останати финансиски обврски, МКД 366.338 илјади (2014: МКД 533.089 илјади) претставува сегашна вредност на долгорочни обврски поврзани со трансакцијата за купување и продажба на згради со размена завршена во 2012 година. Овие обврски првично се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата. Финансиски обврски во износ од МКД 341.512 илјади (2014: МКД 145.351 илјади) претставува сегашна вредност на долгорочни обврски поврзани со капитализацијата на одредени договори за права за емитување на телевизиски содржини во 2014 и 2015 година (види белешка 12). Овие обврски првично се признаваат по нето сегашната вредност на идните плаќања и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата. Амортизирањето на дисконтот се признава како расходи за камати во добивката и загубата (види белешка 20). Сегашната вредност на овие обврски е приближна на нивната објективна вредност бидејќи поврзаните парични текови се дисконтираат со каматна стапка од 6% годишно, којашто е видлива на пазарот за слични долгорочни финансиски обврски. Останатото салдо од категоријата Останати финансиски обврски произлегува од договорни обврски од различни трансакции, од редовното работење на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

Сегашната вредност на тековните обврски е деноминирана по валути како што следи:

| Во илјади денари | 2015             | 2014             |
|------------------|------------------|------------------|
| МКД              | 3.790.463        | 1.916.194        |
| ЕУР              | 916.249          | 2.031.225        |
| УСД              | 68.525           | 65.470           |
| Останато         | 6.849            | 6.592            |
|                  | <u>4.782.086</u> | <u>4.019.481</u> |

#### 14. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ПЛАЌАЊА

| Во илјади денари        | Правни спорови | Останато      | Вкупно         |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 јануари 2014          | 115.500        | 59.452        | 174.952        |
| Зголемувања             | 137.808        | 23.561        | 161.369        |
| Ослободувања            | (1.346)        | -             | (1.346)        |
| Искористено во периодот | (1.601)        | (20.274)      | (21.875)       |
| 31 декември 2014        | <u>250.361</u> | <u>62.739</u> | <u>313.100</u> |

| Во илјади денари        | Правни спорови | Останато      | Вкупно         |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 јануари 2015          | 250.361        | 62.739        | 313.100        |
| Зголемувања             | 26.957         | 24.292        | 51.249         |
| Ослободувања            | (22.029)       | (4.384)       | (26.413)       |
| Искористено во периодот | (90.501)       | (14.656)      | (105.157)      |
| 31 декември 2015        | <u>164.788</u> | <u>67.991</u> | <u>232.779</u> |

Анализа на вкупните резервирања:

| Во илјади денари     | 2015           | 2014           |
|----------------------|----------------|----------------|
| Нетековни (Останато) | 67.991         | 60.356         |
| Тековни              | 164.788        | 252.744        |
|                      | <u>232.779</u> | <u>313.100</u> |

Резервирањата за правни спорови се однесуваат на одредени правни и регулативни спорови покренати против Друштвото.

Постојат одреден број судски спорови за кои е направено резервирање. Раководството направи резервирање за обврската согласно своите најдобри оценки но не ги обелоденува информациите барани од параграф 85 од МСС 37 бидејќи раководството верува дека тоа ќе предизвика сериозни штетни влијанија за исходот на овој спор. Раководството не очекува дека резултатот од овие правни предмети ќе резултира во загуба значително поголема од износот наведен на 31 декември 2014 година.

Останати вклучува резервирања направени за законската или договорната обврска на Друштвото да исплати на вработените три просечни месечни плати во Република Македонија на вработените на датумот на пензионирање (види белешка 2.14.3) и резервирања за Variable II и LTI програмите за стимулација (види белешка 29). Резервирањето е признато спрема Трошоци за вработените во Добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

## 15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерскиот капитал се состои од следното:

| Во илјади денари | 2015             | 2014             |
|------------------|------------------|------------------|
| Обични акции     | 9.583.878        | 9.583.878        |
| Златна акција    | 10               | 10               |
|                  | <u>9.583.888</u> | <u>9.583.888</u> |

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од МКД 9.733 и 95.838.780 обични акции со номинална вредност од МКД 100 по акција.

Златната акција со номинална вредност од МКД 9.733 е во сопственост на Владата на Република Македонија. Согласно член 16 од Статутот на Друштвото сопственикот на златна акција има дополнителни права со кои се немаат стекнатите сопствениците на обични акции. Имено, ниту едно решение или одлука на Собранието на акционерите поврзана со: создавање, распределба или издавање на акционерски капитал; здружување, спојување, одделување, консолидирање, трансформирање, реконструкција, престанок или ликвидација на Друштвото; менување на основните деловни активности на Друштвото; отуѓување или напуштање на основните деловни активности или на значајните средства на Друштвото; дополнување на Статутот на Друштвото на таков начин што се менуваат или поништуваат правата коишто произлегуваат од златната акција; или промена на називот на Друштвото; нема да биде полноважна доколку имателот на златната акција гласа против соодветното решение. Правата кои ги има имателот на златната акција се детално наведени во Статутот на Друштвото.

На 31 декември 2015 и 2014 година, обичните акции на Друштвото се во сопственост на:

| Во илјади денари                        | 2015             | %             | 2014             | %             |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| АД Каменимост Комуникации               | 4.887.778        | 51,00         | 4.887.778        | 51,00         |
| Влада на Република Македонија           | 3.336.497        | 34,81         | 3.336.497        | 34,81         |
| Друштвото (сопствени акции)             | 958.388          | 10,00         | 958.388          | 10,00         |
| International Finance Corporation (IFC) | 151.468          | 1,58          | 157.468          | 1,64          |
| Останати малцински акционери            | 249.757          | 2,61          | 243.757          | 2,55          |
|   | <u>9.583.888</u> | <u>100,00</u> | <u>9.583.888</u> | <u>100,00</u> |

### 15.1. Сопствени акции

Друштвото купи 9.583.878 од сопствените акции, што претставува 10% од неговите акции, преку Македонската берза за хартии од вредност во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за откуп на овие акции, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции.

Како резултат на наодите на Истрагата, исплатите за еден консултантски договор беа депризнаени од Сопствени акции (види белешка 1.4).

Износот на сопствени акции од МКД 3.738.358 илјади, (после депризнавањето), го намалува акционерскиот капитал на Друштвото. Друштвото има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Друштвото се целосно платени.

Белешки кон финансиските извештаи

## 16. ПРИХОДИ

| Во илјади денари                       | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| Приходи од фиксна телефонија           |                   |                   |
| Говорна услуга – малопродажна          | 1.356.311         | 1.538.631         |
| Интернет                               | 1.237.224         | 1.185.294         |
| Говорна услуга – големопродажна        | 691.916           | 820.537           |
| ТВ                                     | 522.089           | 544.504           |
| Пренос на податоци                     | 312.579           | 338.509           |
| Опрема                                 | 203.223           | 254.534           |
| Останати приходи од фиксна телефонија  | 112.625           | 104.229           |
|  | <u>4.435.967</u>  | <u>4.786.238</u>  |
| Приходи од мобилна телефонија          |                   |                   |
| Говорна услуга – малопродажна          | 2.846.933         | 3.108.615         |
| Говорна услуга – големопродажна        | 965.990           | 1.185.977         |
| Интернет                               | 673.258           | 472.682           |
| Опрема                                 | 666.772           | 571.810           |
| Пренос на податоци                     | 417.470           | 539.116           |
| Услуги со посебна цена на чинење       | 71.451            | 71.046            |
| Приходи од посетители                  | 61.755            | 118.839           |
| Останати приходи од мобилна телефонија | 147.815           | 129.362           |
|  | <u>5.851.444</u>  | <u>6.197.447</u>  |
| SI/IT приход                           | 383.634           | 144.542           |
|  | <u>10.671.045</u> | <u>11.128.227</u> |

## 17. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

| Во илјади денари                      | 2015             | 2014             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Плати                                 | 783.577          | 788.055          |
| Придонеси на плати                    | 276.476          | 269.945          |
| Бонуси                                | 131.492          | 133.637          |
| Останати трошоци за вработените       | 117.349          | 114.246          |
| Капитализирани трошоци за вработените | (89.409)         | (80.013)         |
|                                       | <u>1.219.485</u> | <u>1.225.870</u> |

Останати трошоци за вработените вклучуваат користи поради прекин на вработувањето за 32 вработени кои го напуштиле Друштвото во 2015 година (2014: 15 вработени), додаток за одмор и други користи.

Во Бонуси исто така се вклучени трошоците за Variable II и LTI програмите (види белешка 29).

Белешки кон финансиските извештаи

#### 18. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| Во илјади денари  | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| Набавна вредност на продадени стоки                                   | 1.695.081        | 1.556.312        |
| Услуги  | 650.460          | 661.198          |
| Маркетинг и донации   | 383.487          | 344.772          |
| Такси давачки и локални даноци  | 311.727          | 417.907          |
| Трошоци за тантиеми   | 280.067          | 279.075          |
| Материјали и одржување  | 266.160          | 291.289          |
| Енергија  | 217.248          | 244.543          |
| Подизведувачи   | 237.843          | 239.932          |
| Закупнини   | 142.132          | 117.025          |
| Исправка на вредноста на побарувања од купувачи и останати побарувања | 77.789           | 41.999           |
| Консултантски услуги  | 27.319           | 29.469           |
| Осигурување   | 17.434           | 15.848           |
| Намалување на вредноста на залихи                                     | 41.764           | 9.060            |
| Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност           | 2.474            | 11.587           |
| Останато  | 25.804           | 21.473           |
|   | <u>4.376.789</u> | <u>4.281.489</u> |

Услугите главно вклучуваат трошоци за агенциски провизии, трошоци за услуги за обезбедување содржини, поштенски услуги, трошоци за обезбедување, трошоци за чистење и комунални услуги.

#### 19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

| Во илјади денари   | 2015          | 2014          |
|--|---------------|---------------|
| Нето добивка од продажба на недвижности, постојки и опрема | 12.357        | 13.715        |
| Останато   | 17.417        | 36.300        |
|  | <u>29.774</u> | <u>50.015</u> |

Во 2015 година износот од МКД 6.980 илјади во категоријата Нето добивка од продажба на недвижности, постојки и опрема претставува приход од продажба на една административна зграда која во 2014 година беше прикажана во средства расположиви за продажба.

Во 2014 година износот од МКД 11.850 илјади во категоријата Останато претставува приход од надомест на штета за осигурена СРЕ опрема а износот од МКД 20.192 илјади претставува книжни одобренија издадени од Дојче Телеком за фактури од претходни години..

#### 20. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

| Во илјади денари                     | 2015          | 2014           |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Расходи од камати                    | 48.625        | 117.514        |
| Банкарски услуги и останати провизии | 14.833        | 15.473         |
|                                      | <u>63.458</u> | <u>132.987</u> |

Расходи од камата во износ од МКД 28.836 илјади (2014: МКД 38.607 илјади) претставува трошок од амортизирањето на дисконтот поврзан со сегашната вредност на долгорочните обврски од трансакцијата за купување и продажба на згради со размена завршена во 2012 година, првично признаени по објективна вредност и последователно мерени според амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата. Расходи од камата во износ од МКД 5.186 илјади (2014: МКД 1.330 илјади) претставува трошок од амортизирањето на дисконтот поврзан со сегашната вредност на долгорочните обврски од договорите за права за емитување на телевизиски содржини капитализирани во 2014 година, првично признаени по нето сегашната вредност на идните плаќања и последователно мерени според амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата (види белешка 13).

Белешки кон финансиските извештаи

## 21. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

| Во илјади денари  | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| Приходи од камати   | 34.546        | 32.763        |
| Нето позитивни курсни разлики   | 4.633         | 8.103         |
| Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата | 8.750         | 794           |
| Приходи од дивиденди  | -             | 131           |
|   | <u>47.929</u> | <u>41.791</u> |

Приходите од камати произлегуваат од финансиски средства класификувани како заеми и побарувања. Приходи од дивиденди произлегуваат од финансиски средства по објективна вредност во добивката или загубата.

## 22. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласување на ефективната даночна стапка

| Во илјади денари                           |         | 2015             |               | 2014             |
|--|---------|------------------|---------------|------------------|
| Добивка пред оданочување                   |         | <u>1.679.013</u> |               | <u>2.176.946</u> |
| Данок на добивка                           | 10,00%  | 167.901          | 10,00%        | 217.695          |
| Расходи непризнаени за даночни цели        | 2,32%   | 39.009           | 1,80%         | 39.127           |
| Даночно ослободени приходи                 | (0,15%) | (2.580)          | (0,22%)       | (4.754)          |
| Даночни стимулации                         | -       | -                | (0,02%)       | (426)            |
| Данок на добивка на распределена дивиденда | -       | -                | 23,09%        | 502.623          |
|  |         | <u>12,17%</u>    |               | <u>204.330</u>   |
|  |         |                  | <u>34,65%</u> | <u>754.265</u>   |

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година и во текот на 2010 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основица за пресметување на данокот на добивка беа непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќаше во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда на странски правни лица, странски и домашни физички лица. Распределбата на дивиденда меѓу домашните друштва беше ослободена од данок.

Во јануари 2014 година беше изменет Законот за данок на добивка со што данокот на добивка се плаќа во моментот на распределување на дивидендата без оглед на сопственичката структура. Во согласност со овие измени коишто се применливи од јануари 2014 година, данокот на добивка во Македонија повеќе ги нема карактеристиките на даноците по задршка. Последователно, во согласност со МСС 12, данокот на добивка којшто произлегува од исплата на дивиденди беше прикажан како обврска и трошок во периодот во кој беа објавени дивидендите, без оглед на фактичкиот датум на исплата или периодите за кои истите биле исплатени. Ова резултираше со признавање на трошок за данок на добивка во износ од 271.615 илјади денари во првото тромесечје од 2014 година за дивидендите распределени во 2014 година.

На 1 август 2014 година стапи на сила нов закон за данок на добивка кој се применува од 1 јануари 2015 година за нето добивката за 2014 година, со кој основицата за пресметка на данокот на добивка е префрлена од концептот на "распределување" на добивката на добивка пред оданочување. Во согласност со одредбите на новиот закон, даночната основица е добивката којашто е остварена во текот на фискалната година зголемена за непризнаените трошоци и намалена за даночно ослободените приходи (односно дивиденди за кои плаќачот веќе бил оданочен), при што стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Во согласност со овие измени, данок на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Извештајот за сеопфатна добивка за 2014 година (види белешка 2.17).

До сега даночните власти извршија целосна даночна ревизија на Друштвото за 2005 година и за претходните години. Исто така ревизија на персоналниот данок беше извршена од даночните власти за периодот од 1 јануари 2005 година до 31 март 2006 година. Во текот на 2010 година има спроведено ревизија од страна на Управата за јавни приходи, за данок на добивка периодот од 2005 до 2009 година како и, задржан данок за 2007 и 2008. Покрај тоа, во 2011 година Управата за јавни приходи спроведе ревизија за задржаниот данок за 2010 година и даночна ревизија на одредени договори за услуги од перспектива на трансферни цени. Во 2012 година Управата за јавни приходи спроведе даночна

Белешки кон финансиските извештаи

ревизија за ДДВ за август 2012 година во Друштвото. Во 2012 година Управата за јавни приходи изврши даночна ревизија за данок на добивка во ТММК за периодот од 2005 до 2011 година и даночна ревизија за ДДВ за периодот од 2005 до 2009 година.

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

### **23. ДИВИДЕНДИ**

Во текот на 2015 година Друштвото објави две дивиденди, во мај и во декември. Првата Одлука за исплата на дивиденда е усвоена од страна на Собранието на акционери на Друштвото на нивниот состанок одржан на 15 април 2015 година во бруто износ од МКД 2.262.857 илјади и дивидендата беше исплатена во мај 2015 година. Втората Одлука за исплата на дивиденда е усвоена од страна на Собранието на акционери на Друштвото на состанокот одржан на 20 ноември 2015 година во бруто износ од МКД 1.240.660 илјади и дивидендата беше исплатена во периодот декември 2015 година и јануари 2016 година. До датумот на објавување на овие финансиски извештаи не се објавени дополнителни дивиденди.

### **24. ИЗВЕСТУВАЧКИ СЕГМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ**

#### **24.1. Известувачки сегменти**

Известувачките сегменти на Друштвото се: деловен, резиденцијален, големопродажен сегмент и останато.

Во согласност со Спогодбата за присоединување склучена помеѓу ТММК како друштво што се присоединува и Друштвото, како друштво што презема, и тоа што од 1 јануари 2015 година сметководствената евиденција за Друштвото и ТММК беше водено само од страна на Друштвото, помал акцент беше ставен на поделбата според технологија (фиксни или мобилни услуги). Наместо тоа, сегашната структура на сегменти беше мониторирана, која се базира на сегменти на претплатници кои бараат различни технолошки и маркетинг стратегии. Споредбени информации се прикажани за 2014 година.

Резидентниот сегмент се состои од претплатници – потрошувачи коишто се директно поседувани претплатници без деловни претплатници (односно самовработени поединци или правни лица коишто нудат наплатливи производи и/или услуги на корисниците, непрофитни организации и јавни организации). Давателите на услуги се вклучени во овој сегмент. Деловниот сегмент се состои од деловни претплатници коишто се директно поседувани претплатници коишто се или самовработени поединци или вработени кај правно лице коешто нуди наплатливи производи и/или услуги на корисниците. Вработените или членовите на непрофитни и јавни организации се исто така деловни претплатници. Големопродажниот сегмент се состои од сите услуги на телекомуникациските оператори за мобилна и фиксна линија, односно услуги на оператори, MVNO и посетители..

#### **24.2. Информации кои редовно се доставувани до главниот извршен носител на одлуки**

Следните табели ги прикажуваат информациите за известувачките сегменти кои редовно се доставуваат до главниот оперативен носител на одлуки на Друштвото. Информациите кои редовно се обезбедуваат за МК, вклучуваат неколку мерења на добивката кои се земаат во предвид при оценување на работењето и алоцирање на ресурсите. Раководството верува дека директната маргина, која е дефинирана од страна на Друштвото како приходи намалени за директни трошоци намалени за исправката на вредноста на побарувањата и отпишаните побарувања, е мерка на сегментот која е најконзистентна со принципите на мерење кои се користени во мерењето на соодветните износи во овие финансиски извештаи.

Друг важен клучен индикатор за остварувањето што се надгледува на ниво на сегментите е EBITDA (добивка пред камата, данок на добивка и амортизација) коригирана за влијанието на одредени ставки кои се земаат во предвид како "специјално влијание". Овие ставки се менуваат од година во година, по својата природа и големина.

Белешки кон финансиските извештаи

Приходи

| Во илјади денари                 | 2015              | 2014              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Приход од деловен сегмент        | 6.561.966         | 6.901.979         |
| Приход од резидентен сегмент     | 2.902.697         | 2.866.162         |
| Приход од големопродажен сегмент | 1.177.755         | 1.314.911         |
| Приход од други сегменти         | 28.627            | 45.175            |
|                                  | <u>10.671.045</u> | <u>11.128.227</u> |

Ниту еден од надворешните корисници на Друштвото не преставува значаен извор на приходи.

Резултати по известувачки сегменти (Директна маргина).

| Во илјади денари                       | 2015               | 2014               |
|--|--------------------|--------------------|
| Деловен сегмент                        | 4.715.320          | 5.013.899          |
| Резидентен сегмент                     | 1.850.571          | 2.071.884          |
| Големопродажен сегмент                 | 784.607            | 904.531            |
| Други сегменти                         | 27.961             | 36.779             |
| Директна маргина на Друштвото          | <u>7.378.459</u>   | <u>8.025.362</u>   |
| Индиректни трошоци на Друштвото        | (3.335.029)        | (3.402.285)        |
| Останати оперативни приходи            | 29.774             | 50.015             |
| Вкупна EBITDA на Друштвото             | <u>4.073.204</u>   | <u>4.674.823</u>   |
| Амортизација на Друштвото              | <u>(2.378.662)</u> | <u>(2.406.681)</u> |
| Вкупна оперативна добивка на Друштвото | 1.694.542          | 2.268.142          |
| Трошоци од финансирање – нето          | <u>(15.529)</u>    | <u>(91.196)</u>    |
| Добивка пред оданочување на Друштвото  | 1.679.013          | 2.176.946          |
| Данок на добивка                       | <u>(204.330)</u>   | <u>(754.265)</u>   |
| Нето добивка за годината               | <u>1.474.683</u>   | <u>1.422.681</u>   |

## 25. НАЕМИ И ОСТАНАТИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

### 25.1. Превземени обврски од оперативен наем – каде што Друштвото е наемател:

Превземените обврски од оперативен наем - каде што Друштвото е наемател главно се однесуваат на наем на деловни објекти, локации за базни телекомуникациски станици и останати телекомуникациски уреди.

Идните вкупни минимални плаќања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

| Во илјади денари    | 2015           | 2014           |
|---------------------|----------------|----------------|
| Под 1 година        | 104.946        | 142.200        |
| Помеѓу 1 и 5 години | 199.017        | 262.189        |
| Над 5 години        | 26.578         | 38.634         |
|                     | <u>330.541</u> | <u>443.023</u> |

### 25.2. Превземени обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател:

Превземените обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател главно се однесуваат на наем на земјиште и базни станици.

Идните вкупни минимални побарувања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:



Белешки кон финансиските извештаи

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| Во илјади денари    | 2015          | 2014           |
| Под 1 година        | 27.623        | 27.575         |
| Помеѓу 1 и 5 години | 59.719        | 80.068         |
| Над 5 години        | 7.048         | 12.014         |
|                     | <u>94.390</u> | <u>119.657</u> |

### 25.3. Превземен обврски од капитални инвестиции

Вкупниот износ на превземен обврски од капитални инвестиции на 31 декември 2015 година изнесува МКД 474.745 илјади (2014: МКД 443.327 илјади). Износот на договорени капитални инвестиции на 31 декември 2014 и 2015 година главно се однесува на телекомуникациска опрема.

### 26. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Друштвото ги класифицира мерењата на објективна вредност користејќи хиерархија на објективна вредност која ја одразува релевантноста на информациите коишто се користат во формирањето на објективната вредност. Во хиерархијата на објективна вредност постојат следните нивоа:

- а) котираны цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства (Ниво 1);
- б) останати информации за средствата освен котираните цени вклучени во Ниво 1 коишто се достапни од извори надвор од Друштвото, директно или индиректно (Ниво 2); и
- в) информации за средството кои не базираат на податоци од надворешни пазари (Ниво 3).

Хиерархиското ниво на објективната вредност во рамките на објективното мерење на вредноста е категоризирано во целост и утврдено врз основа на најниското ниво на информации кои што се релевантни за објективното мерење на вредностите во целост. Релевантноста на информациите е оценувана во однос објективното мерење на вредноста во целост.

Објективните вредности во Ниво 2 и Ниво 3 во хиерархијата на објективна вредност, се проценети со користење на техниката на вреднување на дисконтирани парични текови. Објективната вредност на инструментите со променлива стапка кои не се котираны на активен пазар е проценето дека се еднакви на нивната сегашна вредност. Објективната вредност на инструментите со фиксна каматна стапка кои не се котираны е проценета врз основа на проценетите идни парични текови кои се дисконтирани користејќи ги тековните каматни стапки на нови инструменти со сличен кредитен ризик и преостанат рок на доспевање.

#### Финансиски средства кои се водат по амортизирана вредност

Објективната вредност на инструментите со променлива стапка е вообичаено нивната сегашна вредност. Проценетата објективна вредност на инструментите со фиксна каматна стапка е базирана на очекуваните идните парични текови, кои се дисконтирани користејќи ги тековните каматни стапки на нови инструменти со сличен кредитен ризик и преостанат рок на доспевање. Дисконтните стапки кои се користат зависат од кредитниот ризик на другата договорна страна.

#### Финансиски обврски кои се водат по амортизирана вредност

Објективната вредност на финансиските обврски беше одредена со користење на техники на вреднување. Проценетата објективна вредност на инструментите со фиксна каматна стапка и наведен рок на доспевање е базирана на очекуваните идните парични текови, кои се дисконтирани користејќи ги тековните каматни стапки на нови инструменти со сличен кредитен ризик и преостанат рок на доспевање.

Не постои трансфер на финансиските средства помеѓу Ниво 1 и Ниво 2. Заемите и побарувањата и финансиските обврски се мерат по амортизирана набавна вредност, но исто така е дадена и информација за нивната објективна вредност. Објективната вредност на овие средства и обврски е определена користејќи информации за Ниво 3. Не постојат средства и обврски кои се водат по објективна вредност за кои објективната вредност беше утврдена користејќи информации за Ниво 3.

Белешки кон финансиските извештаи

## 26.1. Финансиски средства - Сегашна вредност и објективни вредности

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2014 година.

| Средства<br>Во илјади денари  | Финансиски средства   |  | Објективна<br>вредност во<br>добивката<br>или загубата<br>(Ниво 1) | Сегашна<br>вредност | Објективна<br>вредност |
|---|-----------------------|--|--|---------------------|------------------------|
|   | Заеми и<br>побарувања | Располож-<br>ливи за<br>продажба<br>(Ниво 2) |  |                     |                        |
| Парични средства и еквиваленти<br>на паричните средства                       | 1.450.018             | -  | -  | 1.450.018           | 1.450.018              |
| Депозити во банки   | 1.418.676             | -  | -  | 1.418.676           | 1.418.676              |
| Побарувања од купувачи и<br>останати побарувања                               | 3.194.779             | -  | -  | 3.194.779           | 3.194.779              |
| Останати финансиски средства  | -                     | 612  | -  | 612                 | 612                    |
| Финансиски средства по<br>објективна вредност преку<br>добивката или загубата | -                     | -  | 44.549   | 44.549              | 44.549                 |

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2015 година.

| Средства<br>Во илјади денари  | Финансиски средства   |  | Објективна<br>вредност во<br>добивката<br>или загубата<br>(Ниво 1) | Сегашна<br>вредност | Објективна<br>вредност |
|---|-----------------------|--|--|---------------------|------------------------|
|   | Заеми и<br>побарувања | Располож-<br>ливи за<br>продажба<br>(Ниво 2) |  |                     |                        |
| Парични средства и еквиваленти<br>на паричните средства                       | 1.550.123             | -  | -  | 1.550.123           | 1.550.123              |
| Побарувања од купувачи и<br>останати побарувања                               | 3.496.587             | -  | -  | 3.496.587           | 3.496.587              |
| Останати финансиски средства  | -                     | 6.750  | -  | 6.750               | 6.750                  |
| Финансиски средства по<br>објективна вредност преку<br>добивката или загубата | -                     | -  | 47.987   | 47.987              | 47.987                 |

Заемите и побарувањата се мерат по амортизирана вредност, додека средства коишто се расположливи за продажба и коишто се чуваат за тргување се мерат по објективна вредност.

Паричните средства и еквиваленти на паричните средства, депозитите во банка, побарувањата од купувачите и останатите тековни финансиски средства главно имаат краток рок на доспевање. Од овие причини нивната сегашна вредност на крајот на периодот на известување е приближна на нивната објективна вредност.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Финансиските средства кои се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата вклучуваат вложувања во сопственички инструменти во вредност од МКД 47.987 илјади (2014: МКД 44.549 илјади) кои се пресметани врз основа на нивната пазарна вредност на Македонската берза на хартии од вредност. Промените на пазарните цени на другите финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се евидентирани во приходи од финансирање во добивката или загубата (види белешка 20 и 21). Набавната вредност на овие капитални инвестиции изнесува МКД 31.786 илјади (2014: МКД 31.786 илјади).

## 26.2. Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски

За финансиските средства и обврски кои се предмет на применливи договори за нетирање, секој договор помеѓу Друштвото и другата договорна страна (вообичаено роаминг и интерконекциски партнери) овозможува нето порамнување на соодветните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи, кога и двете страни ќе одберат да се порамни трансакцијата на нето основа. Во отсуство на таков избор, побарувањата од купувачите и обврските кон

Белешки кон финансиските извештаи

добавувачите ќе се порамнат на бруто основа, но сепак, секоја страна во договорот за нетирање ќе има можност да ги исплати сите овие износи на нето основа во случај на неисполнување на обврските на другата страна.

Следните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи се предмет на договори за нетирање и се прикажани по нетирањето во Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2015:

| Во илјади денари                                | Побарувања од<br>купувачи и<br>останати<br>побарувања | Обврски кон<br>добавувачи |
|---|---|---------------------------|
| Бруто износи на признати финансиски инструменти | 3.585.284   | 3.262.787                 |
| Бруто износи на пребиени финансиски инструменти | (88.697)  | (88.697)                  |
| Нето износи на признати финансиски инструменти  | <u>3.496.587</u>                                      | <u>3.174.090</u>          |

Следните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи се предмет на договори за нетирање и се прикажани по нетирањето во Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2014:

| Во илјади денари                                | Побарувања од<br>купувачи и<br>останати<br>побарувања | Обврски кон<br>добавувачи |
|---|---|---------------------------|
| Бруто износи на признати финансиски инструменти | 3.266.642   | 2.566.069                 |
| Бруто износи на пребиени финансиски инструменти | (71.863)  | (71.863)                  |
| Нето износи на признати финансиски инструменти  | <u>3.194.779</u>                                      | <u>2.494.206</u>          |

### 26.3. Останати обелоденувања во врска со финансиските инструменти

Не постојат финансиски средства или обврски, кои се рекласификувани во друга категорија на финансиски инструменти.

Не постојат финансиски средства кои се трансферирани на начин, на кој дел или сите финансиски средства не се квалификуваат за депривање.

### 27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото има неизвесни обврски во однос на правни и регулаторни барања кои произлегуваат во редовното работење. Најголем дел од неизвесните обврски се однесуваат на 4 барања за поведување на прекршочни постапки од регулаторни тела за наводно прекршување на одредени рокови давање на одредени услуги, преносливост на броеви и неуспехот да се усогласат со обврските за овозможување на пристап и користење на специфични мрежни средства. Максималната можна казна за секој поединечен случај е 7% до 10% во 3 случаи и 4% до 7% во 1 случај од годишниот приход од претходната година, во согласност со претходно важечкото локално законодавство. Раководството верува, врз основа на правен совет, дека не е веројатно дека значителни обврски ќе произлезат од овие спорови поради неоснованост за поведување на овие прекршочни постапки. Раководството на Друштвото не предвидува дека ќе дојде до појава на материјални обврски од неизвесните обврски освен оние коишто се резервирани (види белешка 14).

### 28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзани страни произлегуваат од тековното работење и нивната вредност материјално не се разликува од условите кои би преовладувале во пазарни услови.

Владата на Република Македонија има 34,81% сопственост во Друштвото (види белешка 15). Освен плаќањето на даноци, надоместоци кон регулаторни тела во согласност со локалното законодавство и дивиденда (види белешка 23), во 2015 и 2014 година Друштвото немаше трансакции со Владата на Република Македонија или со кое било друштво што е контролирано или е под значително влијание на Владата на Република Македонија, надвор од редовните деловни активности на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

Трансакциите со поврзани страни главно се состојат од обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги. Износите на побарувањата и обврските се прикажани во соодветните белешки (види белешка 7 и 13).

Приходите и трошоците со поврзаните страни на Друштвото се следните:

| Во илјади денари                             | 2015    |         | 2014    |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
|  | Приходи | Трошоци | Приходи | Трошоци |
| Доминантен сопственик                        |         |         |         |         |
| Magyar Telekom Plc                           | 3.642   | 25.980  | (808)   | 31.443  |
| Подружници на доминантниот сопственик        |         |         |         |         |
| Telemakedonija AD                            | -       | -       | 14      | -       |
| Crnogorski Telekom                           | 1.362   | 422     | 395     | 739     |
| Novatel                                      | 15.354  | 2.204   | 11.911  | 2.993   |
| Основно матично друштво                      |         |         |         |         |
| Deutsche Telekom AG                          | 695.203 | 221.938 | 934.700 | 146.190 |
| Подружници на основното матично друштво      |         |         |         |         |
| Hrvatski Telekom                             | 2.185   | 7.161   | 353     | 80      |
| Slovak Telekom                               | (101)   | 633     | (201)   | 152     |
| T-Mobile Polska S.A.                         | 891     | 624     | 198     | 48      |
| T-Mobile Czech Republic                      | 791     | 553     | 237     | 343     |
| T-Mobile Austria                             | 306     | 10.491  | 797     | 6.096   |
| T-Mobile International Austria GmbH          | -       | 2.960   | -       | 3       |
| Everything Everywhere Ltd                    | 1.667   | 1.017   | 1.551   | 1.245   |
| T-Mobile USA                                 | (4.144) | (3.997) | 687     | 1.097   |
| T-Systems International GmbH                 | 14.537  | 3.337   | 12.749  | 2.769   |
| T-Mobile Netherlands B.V.                    | 1.399   | (229)   | 479     | 165     |
| T-Mobile International UK Limited            | 377     | -       | 547     | 26      |
| OTE Globe                                    | 14.969  | 13.322  | 18.321  | 16.271  |
| Telekom Romania Communications               | -       | 915     | 37      | 915     |
| Albanian Mobile Communications               | 563     | 1.334   | 585     | 1.950   |
| Telekom Romania Mobile Communications S.A    | 110     | 65      | 41      | 71      |
| COSMOTE-Mobile Telecommunications S.A.       | (2.744) | 27.291  | (230)   | 2.829   |
| Друштво контролирано од клучното раководство |         |         |         |         |
| Мобико ДООЕЛ                                 | 455     | 1.044   | 592     | 564     |

Дополнително на погоре прикажаните приходи и трошоци кои произлегуваат од трансакции со поврзаната страна Мобико ДООЕЛ, купени се трговски стоки и средства во износ од МКД 145.794 илјади (2014: МКД 173.043 илјади), без вклучен ДДВ.

Белешки кон финансиските извештаи

Побарувањата и обврските со поврзаните страни на Друштвото се следните:

| Во илјади денари                                    | 2015       |         | 2014       |         |
|---|------------|---------|------------|---------|
|   | Побарувања | Обврски | Побарувања | Обврски |
| <b>Доминантен сопственик</b>                        |            |         |            |         |
| Magyar Telekom Plc                                  | 3.795      | 9.805   | 1.896      | 7.416   |
| <b>Подружници на доминантниот сопственик</b>        |            |         |            |         |
| Crnogorski Telekom                                  | 21.880     | 3.307   | 11.572     | 6.399   |
| Novatel   | 2.916      | 371     | 1.351      | 166     |
| <b>Основно матично друштво</b>                      |            |         |            |         |
| Deutsche Telekom AG                                 | 577.294    | 456.377 | 414.832    | 388.217 |
| <b>Подружници на основното матично друштво</b>      |            |         |            |         |
| Hrvatski Telekom                                    | 5.205      | 6.776   | 6.813      | 7.167   |
| Slovak Telekom                                      | 921        | 1.061   | 918        | 649     |
| T-Mobile Polska S.A.                                | 820        | 734     | 630        | 743     |
| T-Mobile Czech Republic                             | 3.055      | 1.805   | 673        | 751     |
| T-Mobile Austria                                    | 1.932      | 7.742   | 40.947     | 41.489  |
| T-Mobile International Austria GmbH                 | -          | 513     | -          | 299     |
| Everything Everywhere Ltd                           | 54.015     | 69.719  | 17.370     | 29.193  |
| T-Mobile USA  | 59.754     | 60.949  | 27.342     | 34.030  |
| T-Systems International GmbH                        | 7.814      | 19.951  | 3.217      | 17.093  |
| T-Mobile Netherlands B.V.                           | 3.172      | 1.360   | 1.015      | 493     |
| T-Mobile International UK Limited                   | 198        | -       | 32         | -       |
| OTE Globe   | 7.260      | 2.121   | 2.863      | 2.421   |
| Telekom Romania Communications                      | -          | 2.215   | -          | 2.121   |
| Albanian Mobile Communications                      | 63.908     | 58.251  | 36.985     | 27.258  |
| Telekom Romania Mobile Communications S.A           | 1.990      | 1.585   | 2.585      | 2.032   |
| COSMOTE-Mobile Telecommunications S.A.              | 12.056     | 33.078  | 5.371      | 6.011   |
| <b>Друштво контролирано од клучното раководство</b> |            |         |            |         |
| Мобико ДООЕЛ  | 1.621      | 13.116  | 376        | 305     |

## 29. НАДОМЕСТОЦИ НА КЛУЧНОТО РАКОВОДСТВО

Вкупниот износ на надоместоци за клучното раководство во Друштвото, вклучувајќи ги поврзаните даноци и придонеси, се прикажани подолу:

| Во илјади денари  | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| Краткорочни користи за вработените (вклучувајќи ги поврзаните даноци) | 129.180        | 87.341         |
| Законски придонеси за краткорочните користи                           | 17.297         | 6.333          |
| Долгорочни програми за стимулација                                    | 18.359         | 9.554          |
|   | <u>164.836</u> | <u>103.228</u> |

Надоместокот на членовите на Одборот на директори на Друштвото изнесува МКД 10.629 илјади (2014: МКД 5.961 илјади) и е вклучен во Краткорочни користи за вработените. Овие трошоци се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 17).

Во текот на 2012 година, беше воведена долгорочна програма за стимулација базирана на променливи остварувања, наречена Variable II, како дел од глобалната алатка на Групацијата Дојче Телеком за надоместување на друштвата, која промовира среднорочно и долгорочно подобрување на вредноста на Групацијата Дојче Телеком и изедначување на интересите на раководството и акционерите.

Програмата Variable II за 2012 година е применлива од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2015 година, во две преодни програми: Variable II Преодна програма I, со примена во периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември

Белешки кон финансиските извештаи

2013 година и Variable II Преодна програма II, со примена во периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2014 година. Програмата Variable II за 2013 година е применлива од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2016 година. Програмата Variable II за 2014 година е применлива од 1 јануари 2014 година до 31 декември 2017 година.

Програмата Variable II се мери врз база на исполнувањето на четири долгорочни параметри за исполнување со еднаква важност (прилагодена заработка по акција (EPS); прилагоден поврат на капиталот (ROCE), задоволство на корисниците и задоволство на вработените). Секој параметар одредува една четвртина од износот на наградата.

Нивоата на остварување на целите се ограничени на 150% и остварување на целите над 150% не се земаат во предвид во сите четири параметри. Периодот на оценување е четири години и е базиран на просечното остварување во планираните четири години.

Во 2015 година, новата програма за долгорочна мотивација којашто се заснова на остварување (LTI) беше воведена како дел од глобалната алатка за компензација ширум ДТ Групацијата за друштвата. Програмата претставува програма заснована на акции коишто се плаќаат во готовина. Извршителите добиваат виртуелни акции коишто зависат од нивната индивидуална изведба. Бројот на виртуелни акции на крајот од периодот се утврдува од целното достигнување на клучните показатели. Вредноста на количината на акциите варира за времетраење на периодот на планот врз основа на два показатели: развивање на цената на ДТ акцијата и целното постигнување во врска со 4 таргети на друштвото: (прилагодена заработка по акција (EPS); прилагоден поврат на ангажиран капитал (ROCE); задоволство на корисниците и задоволство на вработените). Постигнувањето на таргетите се мери на крајот од секој годишен циклус и бројот на виртуелните акции утврден на оваа основа е фиксен како резултат на годишниот циклус (непренослив). На крајот од периодот на траење на планот, резултатите од четирите годишни циклуси се собираат и плаќаат во готовина.

Учесници на програмата се членовите на клучното раководство на Друштвото, кои прифатиле учество во назначената временска рамка.

Направените трошоци поврзани со Variable II програмите и новата LTI програма заснована на остварување се прикажани во рамките на Долгорочни програми за стимулација (види белешка 14 и 17).

### **30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

Нема настани после денот на изготвување на извештајот за финансиска состојба кои ќе влијаат на добивката или загубата, извештајот за финансиска состојба или паричните текови за 2015 година.